



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на СРМ“ излегува по потреба. Ракописите не се враќаат. Огласи по тарифата.

Понеделник, 19 април 1965
Скопје
Број 15

Претплата за 1965 год. изнесува 2.500 дин. Овој број чини 96 дин.
Жиро сметка број 802-11/1-698

120.

Врз основа на член 152 став 5 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, издавам

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНУВАЊА НА ЗАКОНОТ ЗА ГИМНАЗИЈАТА

Се прогласува Законот за измени и дополнувања на Законот за гимназијата, што го донесе Собранието на Социјалистичка Република Македонија на седницата на Републичкиот собор одржана на 6 април 1965 година и на седницата на Просветно-културниот собор одржана на 12 април 1965 година.

У. бр. 88

13 април 1965 година

Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ.
Видое Смилевски, ср.

Согласно член 32 од Уставниот закон за спроведување Уставот на СРМ, Законот за гимназијата („Службен весник на НРМ“ бр. 35/59) се усогласува со Уставот на СРМ и во него се вршат измени и дополнувања кои гласат:

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНУВАЊА НА ЗАКОНОТ ЗА ГИМНАЗИЈАТА

Член 1

Во Законот за гимназијата („Службен весник на НРМ“ бр 35/59) членот 1 се менува и гласи:

Гимназијата е самостојна и самоуправна работна организација чија дејност е од посебен општествен интерес.

Гимназијата е установа за општо образование и воспитување.

Член 2

По член 1 се додава нов член 1а кој гласи:

Член 1а

Со гимназијата управуваат членовите на нејзината работна заедница непосредно. Во случаите определени со закон и статутот на гимназијата, членовите на работната заедница управувањето со определени работи им го доверуваат на своите органи на управување што сами ги избираат и отговоруваат

Во управувањето со гимназијата учествуваат и учениците.

Во управувањето со определени работи во гимназијата согласно овој закон учествуваат претставници на заинтересираните работни и други организации и општествено-политичката заедница (во натамошниот текст: претставници на општествената заедница).

Член 3

Во член 5 зборот „занимања“ се заменува со зборовите „стопански и други општествени дејности“.

Член 4

Во член 8 став 1 зборовите „Младинските, културните, стопанските и другите општествени организации, со стручни здруженија, установи и служби“ се заменуваат со зборовите „општествено-политичките, работните и други организации, како и со стручните здруженија“.

Член 5

Во член 9 зборот „правилата“ се заменува со зборот: „статутот“.

Член 6

Член 13 став 2 се менува и гласи:

Во местата во кои има доволен број ученици припадници на другите народи на Југославија, наставата во гимназијата или одделна нејзина паралелка се изведува на српско-хрватски односно словенечки јазик.

Член 7

Во членот 14 зборовите „национални малцинства“ се заменуваат со зборовите „народности — национални малцинства“, зборот „малцинства“ се заменува со зборовите „тие народности“, а зборовите „националниот јазик на малцинството“ со зборовите „јазикот на народноста“.

Член 8

По членот 14 се додава нов член 14а кој гласи:

За да им се овозможи на учениците успешно соопштување на одделен странски јазик, наставата во одделни гимназии може, по желба на родителите и учениците, постапно да се изведува и на тој јазик, ако за тоа постојат услови.

Член 9

Во член 15 став 1 се брише, а во став 3 зборовите „стопанските и општествените организации и установи“ се заменуваат со зборовите „работните и други организации“.

Член 10

Во член 18 зборовите „Народна Република Македонија“ се заменуваат со зборовите „Социјалистичка Република Македонија“ а зборовите „околија и“ се бришат.

Член 11

Член 20 се менува и гласи:

Гимназијата се здобива со средства за својата работа од надоместоците што ќе ги оствари со вршење на дејноста, согласно општите прописи за установите.

Средствата за работа на гимназијата ги обезбедуваат и работни и други организации и нивни здруженија.

Распределбата на средствата за работа на гимназијата за лични доходи и за фондови ја врши советот на гимназијата, според основите и мерилата утврдени со статутот и со правилникот за распределбата на доходот на гимназијата, во сообразност со начелата утврдени со закон, со насоките изразени во општествениот план како и со задачите на гимназијата.

Член 12

Член 21 се менува и гласи:

Гимназијата има свој статут.

Со статутот на гимназијата се утврдува внатрешната организација, делокругот и одговорноста на органите на управувањето, работните единици и нивната положба, како и правата и должностите на работните луѓе во управувањето со тие единици, и во распределбата на доходот и личните доходи прашањата за кои непосредно одлучуваат членовите на работната заедница на гимназијата, начинот и формите на тоа одлучување, работните и други внатрешни односи, како и други прашања од значење за самоуправувањето во гимназијата и нејзиното делување.

Статутот на гимназијата го потврдува општинското собрание.

Член 13

По член 21 се додава нов член 21а кој гласи:

Член 21а

За претресување на прашања од заеднички интерес и за развивање на заемна соработка и меѓусебна помош гимназиите можат да се здружуваат во заедница.

Статутот на заедницата на гимназиите пред конечното донесување му се поднесува на разгледување на Собранието на СР Македонија.

Член 14

Во член 22 зборовите „своите правила“ се заменуваат со зборовите „својот статут“, а член 23 се брише.

Член 15

Во член 26 став 2 зборот „Правилата“ се заменува со зборот „статутот“.

Член 16

Во член 28 зборовите „годишен план“ се заменуваат со зборовите „годишна програма“, а зборовите „годишниот план“ со зборовите „годишната програма“.

Член 17

Член 29 се менува и гласи:

Учебната година во гимназијата почнува на 1 септември и се завршува на 31 август следната година.

Учебната година опфаќа: учебна работна година, зимски и летен училишен распуст.

Учебната работна година почнува на 1 септември, а завршува на 30 јуни. Зимскиот распуст, по правило, трае од 16 до 31 јануари, а летниот од 1 јули до 31 август.

Учебната работна година се дели на прво и второ полугодие.

Наставата во првото полугодие почнува на 5 септември и се завршува на 15 јануари следната година.

Наставата во второто полугодие почнува на 1 февруари и се завршува:

- а) за учениците од IV клас на 20 мај;
- б) за учениците од I—III клас на 10 јуни,

Член 18

По член 29 се додаваат нови членови 29а и 29б кои гласат:

Член 29а

Гимназијата е должна во текот на учебната работна година во првото и второто полугодие вкупно да оствари најмалку 210 наставни работни денови, а за учениците од IV клас најмалку 190 наставни работни денови. Притоа, гимназијата е должна да го оствари вкупниот полугодишен односно годишен број на часови на наставата пресметан според наставниот план по секој наставен предмет предвиден со тој план.

Како наставни работни денови, во смисла на претходниот став, се сметаат деновите во кои се изведува настава, производна практика или се вршат набљудувања и посети на одделни работни и други организации и места со наставна цел.

Ако гимназијата односно нејзина паралелка, што по завршувањето на наставата според одредбите на претходниот член, од која и да било причина не го оствари пропишаниот број на наставни работни денови односно часови, е должна да ја продолжи наставата за потребниот број денови односно часови додека не го достигне тој број. Продолжувањето на наставата може, по правило, да биде во првото полугодие најмногу до 25 јануари, а во второто до 30 јуни.

Член 29б

Општинското собрание може со оглед на климатските прилики на своето подрачје, да определи и поинакво време за почетокот и завршетокот на наставата во првото и второто полугодие, односно за траењето на зимскиот и летниот распуст, но под услов во текот на учебната работна година да се оствари пропишаниот вкупен број на наставни работни денови и часови.

Член 19

Во член 30 зборовите „Училишниот одбор“ се заменуваат со зборовите „Советот на гимназијата“ а зборот „совет“ со зборот „колегиум“.

Член 20

Член 31 се менува и гласи:

Во особено оправдани случаи (епидемија, елементарни непогоди и сл.) може да се прекине наставата во текот на учебната година. Прекинувањето на наставата поради епидемија се врши по предлог од надлежниот орган за здравство.

За прекинувањето од претходниот став одлучува советот на гимназијата, кој е должен за тоа веднаш да го известат општинското собрание.

Член 21

Во член 32 став 2 зборовите „годишниот план“ се заменува со зборовите „годишната програма“.

Член 22

Во член 33 зборовите „практични курсеви“ се бришат.

Член 23

Член 34 став 2 се менува и гласи:

Наставата во гимназијата се изведува според наставниот план и програма. Основите на наставниот план и програма ги донесува Просветно-културниот собор на Собранието на СР Македонија, а ги разработува и се грижи за нивното извршување Републичкиот завод за унапредување на школството. При разработувањето на наставниот план и програма за гимназијата Републичкиот завод за унапредување на школството е должен да прибави мислење од органите на управување во училиштата и другите установи за воспитување и образование, наставниците и нивните здруженија, општествено-политичките организации како и од органите на општествено-политичките зедници.

Член 24

Член 35 се менува и гласи:

Советот на гимназијата го утврдува наставниот план и програма на гимназијата во сообразност со наставниот план и програма пропишани според одредбите на претходниот член, по претходно прибавено мислење од заинтересираните органи и организации и надлежниот орган на просветно-педагошката служба.

Член 25

Во член 36 став 1 и 2 зборовите „Националните малцинства“ се заменуваат со зборовите „Народностите — национални малцинства“.

Член 26

Член 37 се менува и гласи:

Наставата во гимназијата се организира по насоки, во сообразност со пропишаниот наставен план и програми пропишани според одредбите на член 34 од овој закон.

Насоките од претходниот став ги определува советот на гимназијата во согласност со потребите, можностите како и желбите на учениците.

Член 27

Членовите 38—42 се бришат.

Член 28

Во член 43 став 1 зборовите „Советот за просвета на НР Македонија“ се заменуваат со зборовите „Републичкиот секретар за просвета по предлог на посебни стручни комисии“. Во ставот 2 зборовите „Советот за просвета на НР Македонија“ се заменуваат со зборовите „Републички секретаријат за просвета“, а зборовите „и донесува прописи за постапката при издавањето на учебници, прирачници и скрипти“ се бришат.

Член 29

Во член 45 став 1 зборовите „надлежниот народен одбор“ се заменуваат со зборовите „надлежното општинско собрание“, а зборовите „стопански

организации и стручни училишта“ се заменуваат со зборовите „соодветни работни и други организации“.

Став 3 се менува и гласи:

Траењето на производната работа се утврдува со наставниот план и програма на гимназијата.

Член 30

Поднасловот д) „Практични курсеви“ како и членовите 52 и 53 се бришат.

Член 31

Во членот 56 став 3 зборовите „органот на управата на народниот одбор надлежен за работите на просветата“ се заменуваат со зборовите „советот на гимназијата“.

Член 32

Член 59 се менува и гласи:

Бројот на учениците што ќе се запишат во I клас на одделна гимназија го утврдува советот на гимназијата.

Член 33

Во член 61 став 1, 2 и 3 зборовите „Училишниот сдбор“ се заменуваат со зборовите „Советот на гимназијата, а во став 3 на овој член зборовите „надлежниот народен одбор“ се заменуваат со зборовите „општинското собрание“.

Член 34

Во член 63 зборовите „Советот за просвета на НР Македонија“ се заменуваат со зборовите „Републичкиот секретаријат за просвета“.

Член 35

Во член 64 став 3 зборовите „Наставничкиот совет“ се заменуваат со зборовите „Управниот одбор“.

Член 36

Во членот 73 став 3 зборовите „Училишниот одбор“ се заменуваат со зборовите „Советот на гимназијата“, а зборот „совет“ со зборот „колегиум“.

Член 37

Во член 75 зборот „правилата“ се заменуваат со зборот „статутот“.

Член 38

Во член 76 став 2 зборот „стопанските“ се заменува со зборот „работните“, а во став 3 на истиот член зборовите „Советот за просвета на НР Македонија“ со зборовите „републичкиот секретар за просвета“.

Член 39

Член 78 се менува и гласи:

Дисциплински мерки што се применуваат против учениците од претходниот член се:

1. усна спомена од предметниот наставник;
2. писмена опомена од раководителот на паралелката;
3. укор од наставничкиот колегиум на паралелката;
4. укор од директорот на гимназијата;
5. укор од наставничкиот колегиум на гимназијата;
6. отстранување на ученикот од гимназијата до крајот на учебната година со или без право на премин во друга гимназија, а со право на полагање вонредни испити во истата или во друга гимназија.

Дисциплинската мерка од т. 6 на претходниот став се применува само за исклучително тешки престапи или за изразито слаб успех на ученикот.

Дисциплинската мерка од т. 6 на ст. 1 од овој член ја применува советот на гимназијата по предлог на наставничкиот колегиум на гимназијата.

Член 40

Член 80 се менува и гласи:

Против изречените дисциплински мерки од т. 1—5 на ст. 1 од претходниот член ученикот или неговиот родител односно старател како и класната заедница на учениците можат да поднесат приговор до управниот одбор на гимназијата.

Против решението за изречена дисциплинска мерка отстранување од гимназијата ученикот или неговиот родител односно старател како и класната заедница на учениците, можат да поднесат жалба до надлежниот совет на општинското собрание во рок од 3 дена од приемот на решението. Решение по жалбата мора да се донесе во рок од 15 дена. Жалбата го одлага извршувањето на решението.

Член 41

Во член 82 зборовите „советот за просвета на НР Македонија“ се заменува со зборовите „републичкиот секретар за просвета“.

Член 42

Во член 83 зборовите „начелата за оценување и условите за напредување на учениците што се утврдени со сојузни прописи и“ се бришат.

Член 43

Во член 86 ставот 2 се менува и гласи:

Условите за полагање поправен испит во гимназијата се определуваат со прописи донесени врз основа на овој закон.

Член 44

Во член 88 став 3 зборот „совет“ се заменува со зборот „колегиум“.

Член 45

Член 89 став 3 се менува и гласи:

Предметите по кои се полага завршниот испит се определуваат со прописите од член 92 на овој закон.

Член 46

Во член 92 зборовите „Советот за просвета на НР Македонија“ се заменуваат со зборовите „републички секретар за просвета“.

Член 47

Во член 95, став 2 зборовите „Класниот совет“ се заменува со зборовите „Колегиумот на паралелката“.

Член 48

Во член 98, став 2 зборот „Правилата“ се заменуваат со зборот „статутот“, зборовите „Училишният одбор“ со зборовите „Советот на гимназијата“, а зборот „совет“ со зборот „колегиум“.

Член 49

Член 100, став 2 се менува и гласи:

Задолжителното работно време на наставниците на гимназијата се определува со општите прописи за работното време на работните луѓе.

Во рамките на работното време од претходниот став бројот на работните часови на наставниците во наставата и на другите подрачја на воспитно-образовната дејност се утврдува со статутот на гимназијата.

Член 50

Член 102 се менува и гласи:

За проверување на стручната и педагошката способност на наставниците за вршење наставно-воспитна работа наставниците полагаат стручен испит.

За овозможување на наставниците стручно и педагошки да се усовршуваат и да го следат напредокот на педагошката теорија и практика, како и дисциплината по која ја изведуваат наставата се организираат задолжителни периодични форми за усовршување на наставниците.

Поблиски прописи за полагањето на стручниот испит и за спроведувањето на задолжителното периодично усовршување на наставниците донесува републичкиот секретар за просвета.

Член 51

По член 102 се додава нов член 102а кој гласи:

За поуспешно остварување на воспитно-образовните задачи на гимназијата за проучување и унапредување на воспитно-образовната работа и помагање на директорот на училиштето во спроведувањето на неговите инструктивно-педагошки задачи, гимназијата може да има училишен педагог, училишен психолог и други стручни лица.

Училишниот педагог изведува настава и врши други наставнички работи што му ги определи наставничкиот колегиум на гимназијата.

Член 52

Членот 103 се менува и гласи:

Поблиски сдредби за засновувањето и престанокот на работниот однос, правата и должностите како и дисциплинската и материјална одговорност на наставниците и другите стручни лица на гимназијата се донесуваат со статутот и другите општи акти на гимназијата, во согласност со општите прописи за работните односи.

Член 53

По член 103 насловот на глава „VI. Основање, укинување и припојување на гимназијата“ се менува и гласи:

„VI Основање и престанок на гимназијата“, а во поднасловот 1 по зборот „основање“ се додаваат зборовите „и престанок на гимназијата“.

Член 54

Член 104 се менува и гласи:

Гимназии можат да основаат општините како и работните и други организации.

Член 55

Во член 105 став 1 и 2 зборовите „Народните одбори“ се заменуваат со зборовите „општинските собранија“, во став 1 и 3 на истиот член зборовите „Народниот одбор“ се заменуваат со зборовите „општинското собрание“, во став 2 запирката по зборот „основањето“ се брише, а зборовите „издршката и“ се заменуваат со зборовите „почеток на“.

Член 56

Членовите 106, 107 и 108 се бришат.

Член 57

Во член 110 став 1 по зборовите „прилив“ се додаваат зборовите „по правило“, а ставот 2 се брише.

Член 58

Во член 112 зборовите „Советот за просвета на НР Македонија“ се заменуваат со зборовите „републичкиот секретар за просвета“ а зборовите „Советот за народно здравје на НР Македонија“ со зборовите „републичкиот секретар за народно здравје и социјална политика“.

Член 59

Во член 113 став 3 зборовите „Советот за просвета на НР Македонија“ се заменуваат со зборовите „републичкиот секретар за просвета“.

Член 60

Во член 114 став 4 зборовите „Наставничкиот совет“ се заменуваат со зборовите „Советот на гимназијата по предлог на наставничкиот колегиум“, по зборот „гимназијата“ наместо записка се става точка и зборовите по неа се бришат.

Член 61

Член 115 се менува и гласи:

Ако републичкиот секретар за просвета утврди дека гимназијата не исполнува еден или повеќе услови за работа пропишани со овој закон, привремено ќе ја забрани работата на гимназијата и ќе го повика основачот во определен рок да преземе мерки за отстранување на недостатоците.

Против решението за привремена забрана на работата на гимназијата од претходниот став, гимназијата како и основачот имаат право на жалба до Извршниот совет.

Ако основачот на гимназијата не ги отстрани утврдените недостатоци во определениот рок, општинското собрание на чие подрачје е седиштето на гимназијата ќе донесе решение за престанок со работа на гимназијата.

Член 62

Членовите 116 и 117 и поднасловот „2. Укинување и припојување на гимназиите“ се бришат.

Член 63

Член 118 се менува и гласи:

Гимназијата престанува ако повеќе не постои потреба од дејноста што ја врши, во случајот предвиден во чл. 115 став 3 од овој закон како и во други случаи определени со општите прописи за уставите.

Член 64

Член 119 се менува и гласи:

Кога гимназијата престанува затоа што повеќе не постои потреба од дејноста, решението за престанок го донесува општинското собрание.

Пред донесувањето на решение за престанок на гимназијата, општинското собрание е должно да прибави мислење од работната заедница на гимназијата како и од заинтересираните органи и организации.

На учениците што се запишани во гимназијата што престанува општинското собрание е должно да им овозможи продолжување на започнатото школување.

Член 65

По член 119 се додаваат нови членови 119а—119г кои гласат:

Член 119а

Основањето и престанокот на гимназијата се запишува во регистарот на установите што го води окружниот стопански суд на чие подрачје се наоѓа седиштето на гимназијата.

Со регистрацијата гимназијата добива својство на правно лице

Член 119б

Гимназијата може да се спои или припои кон друга гимназија, ако за тоа постојат оправдани причини и ако со тоа се обезбедуваат подобри услови за работа согласно одредбите на овој закон.

Одлуката за спојување односно припојување ја донесуваат работните заедници на гимназиите во согласност со основачот.

Член 119в

Со решението за спојување односно припојување на гимназијата се определува натамошното управување со имотот со кој таа управувала како и чувањето на училишната документација.

Наставниците и другите работни луѓе на споените односно припоените гимназии продолжуваат со работа во гимназијата што настанала со спојувањето односно припојувањето. Доколку бројот на наставниците и другите работни луѓе ги надминува потребите, со прекубројните лица се постапува според општите прописи за работните односи.

На спојувањето и припојувањето на гимназијата сходно се применуваат одредбите на член 119а од овој закон.

Член 119г

Гимназијата може да се раздели на две или повеќе гимназии ако разделените гимназии ги исполнуваат условите од член 114 на овој закон.

Актот за разделување го донесува работната заедница на гимназијата во согласност со општинското собрание.

Со актот од претходниот став се определува начинот на поделбата на имотот со кој управувала гимназијата, натамошното чување на училишната документација, како и распоредувањето на наставниците и другите работни луѓе во разделените односно издвоените гимназии.

За разделувањето на гимназиите сходно се применуваат одредбите на член 115, 116 и 119а на овој закон.

Член 66

Член 120 се менува и гласи:

Спојување, припојување и разделување на гимназиите се врши, по правило, во почетокот или на крајот на учебната година.

Член 67

Глава VII „Средства за работа на гимназијата“ и членовите 121—125 се бришат.

Член 68

Во глава VIII „Управување со гимназијата“ поднасловите и членовите 126—168 се бришат и се додаваат нови поднаслови и членови 126—159 кои гласат:

Член 126

Органи на управување во гимназијата се советот на гимназијата, управниот одбор и директорот

Член 127

Органите на управувањето во гимназијата ги вршат своите права и должности врз основа и во рамките на законот и другите прописи, како и статутот на гимназијата.

а) Совет на гимназијата**Член 128**

Во гимназија, чија работна заедница има 30 и повеќе членови, се избира совет на гимназијата.

Член 129

Советот на гимназијата го сочинуваат

а) најмалку 15 членови што ги избира работната заедница од редот на своите членови на начин и според постапката определена со општите прописи за избирање работнички совети и други органи на работните организации, како и со статутот на гимназијата;

б) определен број членови што ги избираат учениците на гимназијата од своите редови;

в) претставници на општествената заедница што ги избираат, делегираат односно именуваат заинтересираните органи, работни и други организации како и општинското собрание на начин и според постапката утврдени со статутот на општината, односно соодветната организација

Со статутот на гимназијата се определува вкупниот број на членовите на советот, бројот на членовите што ги избира работната заедница, бројот на членовите што ги избираат учениците како и кои органи и организации и во кој број избираат, делегираат, односно именуваат свои претставници за членови на советот.

Бројот на членовите на советот на гимназијата што ги избира работната заедница не може да биде помал од $\frac{1}{3}$ од вкупниот број на членовите на советот на гимназијата.

Директорот и неговиот помошник не можат да бидат избрани за членови на советот на гимназијата

Член 130

Членовите на советот на гимназијата се избираат на две години.

Сексја година се избира половината од вкупниот број на членовите на советот на гимназијата.

При првите избори на членовите на советот во повоснованата гимназија, како и во гимназија што настанала со спојување, припојување, издвојување и разделување, една половина од бројот на членовите на советот се избираат на една година.

Никој не може да биде избран двапати едно подруго за член на советот на гимназијата.

Изборите за членови на советот на гимназијата се вршат во почетокот на учебната година во месец септември.

Изборите за членови на советот на гимназијата ги распишува советот на гимназиите.

Член 131

Работната заедница на гимназијата, учениците и органот или организацијата што избрала член на советот на гимназијата, може да го отповика и пред истекот на рокот за кој е избран, ако тој не може да ја врши својата должност или ја запоставува.

Член 132

Советот на гимназијата избира претседател од редот на членовите што ги избрала работната заедница.

Член 133

Советот на гимназијата ги врши особено овие работи:

1. донесува статут на гимназијата;
2. се грижи за целокупниот живот и работата на гимназијата, го разгледува успехот од работата и положбата во гимназијата, дава насоки и презема мерки за унапредување на воспитно-образовната работа на гимназијата;
3. се грижи за унапредувањето на материјалните и другите услови за работа и животот на гимназијата и го помага организирањето и унапредувањето на културниот и општествено-забавниот живот, физичката култура на учениците во гимназијата и надвор од неа,
4. го утврдува наставниот план и програма на гимназијата во согласност со одредбите на член 35 од овој закон;
5. донесува годишна и долгорочна програма за работа и развој на гимназијата, одлучува за начинот и условите за нејзиното извршување и за таа цел дава соодветни препораки;
6. ги разгледува предлозите и претставките на граѓаните по прашањата од општ интерес за работата на гимназијата;
7. ги разгледува барањата и предлозите на ученичката заедница и донесува заклучоци;
8. врши општ надзор над користењето на општествениот имот на гимназијата;
9. се грижи за здравствената и социјална заштита на учениците како и за сместувањето, исхраната, животните услови и воспитувањето на учениците во домот за ученици или во слични установи;
10. на општинското собрание му предлага менување името на гимназијата;
11. се грижи за поврзување на гимназијата со средината и за унапредувањето на соработката со работните и другите организации чија дејност е во врска со работата на гимназијата и воспитувањето на младината;
12. донесува деловник за својата работа, како и други општи самоуправни акти,
13. дава мислење за оправданоста на престанокот на гимназијата;
14. донесува решенија за спојување, припојување и разделување на гимназијата во согласност со основачот;
15. избира претседател на советот од редот на членовите на советот што ги избрала работната заедница;

16. ги именува половината од членовите на конкурсната комисија за распишување и спроведување на конкурсот за именување директор на гимназијата;

17. по предлог од конкурсната комисија го именува директорот и одлучува по предлогот за неговото разрешување што го поднесува комисијата за оценување на барањето за разрешување на директорот;

18. по предлог од управниот одбор, распишува конкурс и врши именување и разрешување на раководни места, определени со статутот или друг општ акт на гимназијата;

19. дава согласност за примена на дисциплински мерки спрема учениците кога тоа со овој закон и другите прописи е ставено во делокруг на советот;

20. ги утврдува работните места во гимназијата;

21. донесува правилник и други општи акти за финансирањето и распределбата на доходот на гимназијата;

22. утврдува финансиски план и завршна сметка на гимназијата, по предлогот на наставничкиот колегиум на гимназијата одлучува за поделбата на класовите во паралелки, ги определува раководителите на паралелките, го утврдува распоредот на учениците по паралелки и ги распределува наставниците по предмети, класови и паралелки според нивната специјалност;

23. донесува правилник и други општи акти за распределба на личните доходи и работните односи во гимназијата;

24. одобрува основање на организации и друштва;

25. решава по приговорите против одлуките на управниот одбор, директорот и стручните органи на гимназијата;

26. по предлог од управниот одбор распишува конкурс и донесува решенија за засновување и престанок на работниот однос на наставниците и другите работни луѓе во гимназијата;

27. соработува со родителите за создавање што подобри услови за остварување воспитно-образовните задачи на гимназијата, се грижи најмалку двапати годишно да се организираат состаноци со наставниците и родителите на кои се разгледуваат постигнатите резултати во работата на гимназијата и мерките за унапредувањето на воспитно-образовната дејност на гимназијата;

28. го определува денот на одржувањето на годишната училишна свеченост;

29. одлучува по прашањата за продолжување и прекинување на наставата;

30. донесува куќен ред на гимназијата;

31. ги избира членовите на управниот одбор;

32. го определува бројот на наставните и другите работни часови на наставниците и директорот;

33. одлучува за употребата на финансиските средства на гимназијата и неговите фондови, доколку со статутот на гимназијата располагањето на тие средства не е предоставено на други органи;

34. врши и други работи што со закон, друг пропис и статут на гимназијата му се ставени во делокруг.

Член 134

Во работите од т. 1—19 на претходниот член одлучуваат сите членови на советот на гимназијата.

Во работите од т. 20—22 на претходниот член одлучуваат членовите на советот избрани од работната заедница во согласност со претставниците на општествената заедница.

Во другите работи од претходниот член одлучуваат само членовите на советот избрани од работната заедница.

Член 135

Во гимназиите, чија работна заедница има помалку од 30 членови, функцијата на советот на гимназијата, непосредно ја вршат сите членови на работната заедница и претставниците на општествената заедница.

Со статутот на гимназијата може да се предвиди непосредно вршење на функцијата на советот според одредбите на претходниот став и кога работната заедница има повеќе од 30, а помалку од 70 членови.

Во случаите од претходните ставови сходно се применуваат одредбите од претходниот член на овој закон.

Член 136

Советот на гимназијата за работите од својот делокруг одлучува на седница.

Во работите од т. 1—22 на чл. 133 на овој закон советот може полноважно да решава ако на седницата се присутни повеќе од половината од бројот на членовите избрани од работната заедница и повеќе од половината од бројот на членовите претставници на општествената заедница, а одлуките се донесуваат со мнозинството гласови на сите присутни членови.

Во другите работи од чл. 133 на овој закон советот може полноважно да решава ако на седницата се присутни повеќе од половината од бројот на членовите, избрани од работната заедница, а одлуките се донесуваат со мнозинството гласови на присутните членови.

Одредбите од претходните ставови сходно се применуваат и во случаите од чл. 135 на овој закон.

Член 137

Членовите на советот на гимназијата се должни повремено да ги информираат телата што ги избрале за работата на советот и за работата на гимназијата, како и да им полагаат сметка за својата работа.

Советот на гимназијата, на крајот на учебната година, му поднесува на општинското собрание извештај за работата на гимназијата, а е должен да поднесе и посебен извештај по барање од општинското собрание односно основачот.

б) Управен одбор

Член 138

Управниот одбор има најмалку 5 членови.

Членовите на управниот одбор ги избира советот на гимназијата од редот на членовите на работната заедница.

Покрај членовите на управниот одбор се избира и определен број нивни заменици.

Претседателот на советот на гимназијата не може да биде избран за член на управниот одбор.

Директорот на гимназијата е член на управниот одбор според својата положба.

Бројот на членовите на управниот одбор и нивните заменици се утврдува со статутот на гимназијата.

Член 139

Членовите на управниот одбор се избираат секоја година.

Никој не може да биде избран повеќе од два пати еднопосредно за член на управниот одбор.

Советот на гимназијата може да го отповика членот на управниот одбор и пред истекот на рокот за кој е избран, ако тој не може да ја врши својата должност или ја запоставува.

Изборот и отповикувањето на членовите на управниот одбор се врши според посебните прописи за избирање на работнички совети и други органи на управувањето во работните организации.

Член 140

Членовите на управниот одбор избираат помеѓу себе претседател на управниот одбор.

За претседател на управниот одбор не може да биде избран директорот на гимназијата и неговиот помошник.

Член 141

Управниот одбор одлучува за работењето на гимназијата а особено:

1. се грижи за извршувањето заклучоците на советот на гимназијата;
2. одлучува за начинот на користењето на општествениот имот;
3. по предлог од наставничкиот колегиум одлучува по прашањата за организирање на производната практика на учениците;
4. ја следи работата на гимназијата и предлага соодветни мерки за нејзиното унапредување;
5. подготвува материјали и предлози по прашања за кои решава советот на гимназијата;
6. го утврдува предлогот на годишната и долгорочната програма за работа на гимназијата како и предлогот на финансискиот план, завршната сметка, статутот и другите општи акти што ги донесува советот;
7. врши распределба на работите во гимназијата и задолженијата на наставниците и другите работни луѓе;
8. го утврдува рокот за полагање на поправните, вонредните, завршните и другите испити во гимназијата;
9. организира меѓусебна размена на искуствата со другите училишта;
10. по предлог од наставничкиот колегиум на гимназијата доделува награди, изречува пофалби, како и дисциплински мерки на учениците за кои со посебни прописи, односно статутот на гимназијата е овластен;
11. врши и други работи што со закон, друг пропис и статутот на гимназијата му се ставени во делокруг.

Член 142

Во гимназијата, чија работна заедница има помалку од 10 членови, функциите на управниот одбор ги врши работната заедница непосредно.

в) Директор

Член 143

Директорот на гимназијата ја претставува гимназијата, непосредно раководи со работењето на гимназијата и ги извршува одлуките на советот на гимназијата и управниот одбор.

Директорот непосредно ја организира работата на гимназијата, се грижи за изведување на воспитно-образовната работа и заедно со другите органи на гимназијата е одговорен за остварувањето на годишната програма на гимназијата.

Член 144

Директорот е педагошки раководител на гимназијата. Тој врши инструктивно педагошки надзор со цел воспитно-образовната работа да се изведува плански за да се остварат што поуспешно воспитно-образовните задачи на гимназијата.

Член 145

Директорот на гимназијата е наредбодател за извршувањето на финансискиот план на гимназијата.

Член 146

Директорот спрема наставниците и другите работни луѓе во гимназијата ги врши правата на непосреден дисциплински старешина, во согласност со прописите за дисциплинска одговорност.

Член 147

Директорот ги подготвува и им претседава на седниците на наставничкиот колегиум на гимназијата.

Член 148

Директорот на гимназијата се грижи за спроведувањето на законите и другите прописи и е одговорен за законитоста на работата на гимназијата и за исполнување на законските обврски на гимназијата.

Директорот и неговиот помошник имаат право да учествуваат во работата на советот на гимназијата, но без право на одлучување.

Член 149

Ако директорот најде дека општиот акт како и поединечниот акт на органот на управување на гимназијата, освен поединечниот акт донесен во управна постапка и актите по кои за одлучување е предвидена судска надлежност, е во спротивност со законот, ќе го предупреди за тоа органот на управување. Ако и по предупредувањето од страна на директорот органот на управувањето остане при својот акт, директорот е должен веднаш да го запре таквиот акт и да го достави до општинското собрание.

Општинското собрание е должно најдоцна 30 дена од денот на приемот на решението за запирање од директорот да реши дали актот останува во сила или се става вон сила.

Член 150

За директор на гимназијата може да се именува лице што ги исполнува пропишаните услови за наставник во гимназијата, како и другите услови определени со статутот на гимназијата.

Член 151

Директорот на гимназијата го именува, врз основа на јавен конкурс, советот на гимназијата.

Член 152

Директорот на гимназијата се именува на четири години. По истекот на овој рок истото лице по истата постапка може да биде повторно именувано.

Член 153

Советот на гимназијата може, по барање од членовите на работната заедница на гимназијата, да го разреши директорот од должноста и пред истекот на времето на кое е именуван, ако не ги извршува со доволен успех улогата и задачите што му се доверени во управувањето со гимназијата. Разрешувањето се врши по претходно прибавено мислење од комисијата за оценување на барањето за разрешување на директорот.

Директорот може да се разреши од должноста и врз основа на свое барање односно по своја согласност.

Директорот се разрешува од должноста по силата на законот во случаите определени со посебните прописи.

Директорот на гимназијата што е разрешен, ги задржува правата од работниот однос како наставник на гимназијата.

Член 154

Во постапката за именување и разрешување директор на гимназијата се применуваат општите прописи за именување и разрешување директор на работни организации.

Член 155

Со статутот на гимназијата може да се установи раководно работно место помошник директор. Делокругот на помошникот на директорот го определува советот на гимназијата.

Член 156

Ако на упразнетото место директор на гимназијата не можел да биде благовремено именуван нов директор, советот на гимназијата на упразнетото место именува без конкурс вршител на должноста директор, по прибавено мислење од комисијата на општинското собрание за избор и именување.

Вршителот на должноста директор може на таа должноста да остане најдолго шест месеци. Ако во тој рок не се именува директор, советот на гимназијата може, во согласност со општинското собрание, повторно, без конкурс, да именува вршител на должноста директор но најмногу уште за шест месеци.

Вршителот на должноста директор ги врши правата и должностите на директорот.

г) Работна заедница**Член 157**

Членовите на работната заедница на гимназијата непосредно одлучуваат на собирот на работните луѓе, со референдум и преку други форми на непосредно одлучување.

Член 158

Начинот на работа на работната заедница и начинот на одржување собири на работните луѓе како

и спроведување другите форми на непосредно одлучување се уредуваат со статутот на гимназијата.

д) Собрание**Член 159**

Секоја учебна година, по завршувањето на наставата, се свикнува годишно собрание на кое учествуваат членовите на советот на управниот одбор на гимназијата, наставниците, учениците, родителите и други граѓани и претставници на работни и други организации чија дејност е поврзана со работата на гимназијата и со воспитувањето на младината.

На собранието директорот на гимназијата поднесува извештај за работата на гимназијата. На собранието можат да се утврдуваат натамошни насоки за работа во идната учебна година.

Член 69

По член 159 се додава нова глава.

„IX Стручни органи на гимназијата“ и нови членови 160—164 кои гласат:

Член 160

Стручни органи во гимназијата се: наставничкиот колегиум на гимназијата, наставничкиот колегиум на паралелката и раководителот на паралелката.

Со статутот на гимназијата можат да се установуваат и други стручни органи на гимназијата.

Член 161

Наставничкиот колегиум на гимназијата го сочинуваат сите наставници на гимназијата и директорот.

Член 162

Наставничкиот колегиум на паралелката го сочинуваат раководител на паралелката и сите наставници што изведуваат настава во паралелката.

Член 163

Секоја паралелка на гимназијата има раководител на паралелката што го определува советот на гимназијата по предлог од наставничкиот колегиум на гимназијата од редот на наставниците што предаваат во паралелката.

Раководителот на паралелката раководи со педагошките работи и ја врши администрацијата на паралелката.

Член 164

Со статутот на гимназијата поблиску се определува делокругот и начинот на работа на стручните органи на гимназијата.

Член 70

Глава „IX“ станува глава „X“.

Член 71

Член 169 се менува и гласи:

Во гимназијата се води единствена педагошка евиденција за податоците што се од интерес за целата земја.

Овие податоци, како и начинот на водењето на евиденцијата, се определуваат со сојузни прописи.

Други податоци за кои се води педагошка евиденција во гимназијата и формите на евиденцијата ги определува републичкиот секретар за просвета.

Член 72

Во член 175 зборовите „Советот за просвета на НР Македонија“ се заменуваат со зборовите „републичкиот секретар за просвета“.

Член 73

Глава „X“ „Администрација“ и членовите 176—177 се бришат, а називот на главата XI се менува и гласи „XI Права и должности на општествено-политичката заедница“

Член 74

Член 178 се менува и гласи:

Општинското собрание ја претресува општата состојба и прашањата од заеднички интерес за развитокот и управувањето на гимназијата на подрачјето на општината, ја определува политиката и одлучува за основните прашања од значење за развитокот на гимназијата и унапредувањето на нивната работа и успехот на учениците, основа гимназији, врши општествен надзор, донесува прописи и презема мерки за кои со закон или со статутот на општината е овластено

Во вршењето на општествениот надзор заради обезбедување на јавност и општествена одговорност во работата на гимназијата, општинското собрание претресува општи прашања во врска со располагањето со општествените средства на гимназијата и со распределбата на доходот, како и со начинот на извршувањето на правата и должностите на гимназијата.

Општинското собрание врши општествен надзор во соработка со органите на управувањето во гимназијата, со цел за развивањето на одговорноста и социјалистичките норми во самоуправувањето, делувањето и располагањето со општествените средства.

Со општествениот надзор општинското собрание не може да ги ограничува, со Уставот и законот, утврдените права на гимназијата како самостојна и самоуправна работна организација, ниту да нанесува повреда на нејзините права и на закон заснованите интереси

Член 75

Членовите 179—183 се бришат

Член 76

Во член 184 зборовите „општинскиот народен одбор“ се заменуваат со зборовите „општинското собрание“.

Член 77

Во член 185 став 1 зборовите „општинскиот народен одбор“ се заменуваат со зборовите „општинското собрание“, а став 3 на тој член се менува и гласи:

Ако општинскиот орган на управата утврди дека гимназијата донела општ акт што е во спротивност со законот или пропис донесен врз основа закон, без одлагање таквиот акт ќе го достави до општинското собрание кое ќе донесе решение за тоа дали општиот акт се запира или останува во сила.

Член 78

Членовите 186 и 187 се бришат.

Член 79

Член 189 се менува и гласи:

Стручен надзор над работата на гимназијата вршат органите на просветно-педагошката служба според посебните прописи.

Член 80

Членовите 190—195 се бришат.

Член 81

До донесувањето на поблиски прописи предвидени со овој закон, остануваат во сила прописите што не се спротивни на одредбите на овој закон и тсa

1. Правилникот за приватните испити во општо-образовните училишта („Службен весник на НРМ“ бр. 16/54);

2. Правилникот за оценување и напредување на учениците во гимназијата („Службен весник на НРМ“ бр. 16/60 и 40/60);

3. Правилникот за видовите на пофалби, награди и дисциплински мерки и за начинот на нивното применување во стручните училишта, учителските школи и гимназиите („Службен весник на НРМ“ бр. 38/60);

4. Правилникот за полагање на завршниот испит во гимназијата („Службен весник на НРМ“ бр. 3/60, 1/61 и 41/62),

5. Одредбите од Правилникот за стручниот испит на наставничкиот и воспитниот персонал („Службен весник на НРМ“ бр. 7/62) во однос на гимназијата.

Член 82

Се овластува Законодавно-правната комисија на Собранието на СР Македонија да утврди пречистен текст на Законот за гимназијата.

Член 83

Овој закон влегува во сила осмиот ден по неговото објавување во „Службен весник на СР Македонија“.

121.

Врз основа на член 152 став 5 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, издавам

У К А З**ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА УСТАНОВИТЕ ЗА ПРЕТШКОЛСКО ВОСПИТУВАЊЕ**

Се прогласува Законот за установите за претшколско воспитување, што го донесе Собранието на Социјалистичка Република Македонија на седницата на Републичкиот собор одржана на 6 април 1965 година и на седницата на Просветно-културниот собор одржана на 12 април 1965 година.

У. бр. 85

13 април 1965 година

Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ.
Видо Смилевски, с.р.

Согласно член 32 од Уставниот закон за спроведување Уставот на СРМ, Законот за установите за претшколско воспитување („Службен весник на

НРМ“ бр. 23/59) се усогласува со Уставот и во него се вршат измени и дополнувања, така што неговиот текст гласи:

ЗАКОН ЗА УСТАНОВИТЕ ЗА ПРЕТШКОЛСКО ВОСПИТУВАЊЕ

I ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

Установите за претшколско воспитување (во натамошниот текст: претшколски установи) се самостојни и самоуправни работни организации чија дејност е од посебен општествен интерес.

Во претшколските установи се воспитуваат децата од навршената трета до навршената седма година

Член 2

Со претшколската установа управуваат членовите на работната заедница непосредно. Во случаите спределени со закон и статутот на претшколската установа, членовите на работната заедница управувањето со определени работи им го доверуваат на своите органи на управување што сами ги избираат и отповикуваат.

Во управувањето со определени работи во претшколска установа учествуваат, согласно овој закон, и заинтересираните граѓани, како и претставници на заинтересираните организации и општествено-политичката заедница (во натамошниот текст: претставници на општествената заедница).

Член 3

Претшколските установи, во рамките на воспитните цели што ги поставува нашата социјалистичка заедница и во согласност со психофизичкиот развој и можностите на децата особено имаат за задача:

— да им организираат на децата културна забава, игра и заеднички живот и со тоа да создават основа за натамошно правилно физичко, умно, морално и естетско воспитување;

— да им помагаат на родителите во згрижувањето, воспитувањето и одгледувањето на децата и да се грижат за нивното здравје и правилен телесен развој;

— да соработуваат и да им помагаат на родителите во применувањето на современите начела и методи во воспитувањето и здравственото одгледување на децата;

— да ги поттикнуваат и помагаат, во средината во која делуваат, другите форми за собирање и воспитување на децата и во тоа да соработуваат со општествените организации што се грижат за воспитување на децата.

Член 4

Претшколските установи имаат својство на правно лице.

Член 5

Претшколски установи се: детски градинки, забавишта и детски игралишта.

Покрај установите од претходниот став, за собирање и воспитување на децата од претшколска возраст можат да се организираат и други форми како што се: соби за игра и разонода, слободни простори за играње на деца, библиотеки со сликовници и друго.

Член 6

Детските градинки се претшколски установи во кои се спроведува систематска воспитна работа со деца од 3—7 годишна возраст.

Детските градинки можат да се организираат за целодневно, полудневно или ноќно сместување на деца според локалните потреби и работното време на родителите.

Член 7

Детските градинки можат да бидат постојани и сезонски.

Постојаните детски градинки работат преку цела година со прекин од еден месец преку летото, а по потреба и без прекин.

Сезонските детски градинки се отвораат за еден определен период во годината.

Член 8

Забавиштата се претшколски воспитни установи, каде што се спроведува систематска воспитна работа, по правило, на деца од 5—7 години. Тие можат да се организираат како посебни установи или во состав на основните училишта односно детските градинки.

Забавиштата работат преку целата година со прекин од еден месец, а по потреба и без прекин.

Член 9

Детските игралишта се претшколски установи за деца од претшколска возраст, кои се организираат за да им се овозможи на децата игра и забава со организирана воспитна работа.

Игралишта можат да се отворат во паркови на отворен простор, во станбени населби и др.

Детските игралишта можат да бидат постојани и сезонски, според постојните услови.

Член 10

За децата заостанати во развојот можат да се основаат посебни установи или одделенија во состав на специјални училишта односно установи за специјално воспитување.

Член 11

Средствата за основање и почеток на работа на претшколска установа или друга форма на воспитување на децата ги обезбедува основачот.

Ако две или повеќе работни и други организации или месни заедници основаат заедничка претшколска установа и друга форма за воспитување на децата, учеството во обезбедувањето на средствата се определува со договор.

Член 12

Ако во установата е организирана исхрана на децата, издатоците за исхраната ги поднесуваат, по правило, родителите, лицата, органите односно организациите кои се должни да се грижат за децата, доколку основачот не одлучи поинаку.

Член 13

Претшколската установа се здобива со средства за својата работа од надоместоците што ќе ги оствари со вршењето на дејноста.

Член 14

Претшколската установа самостојно го утврдува и го распределува својот доход во согласност со Законот и другите прописи.

Член 15

Сите средства што ќе ги оствари претшколската установа го сочинуваат нејзиниот вкупен приход.

Од вкупниот приход претшколската установа ги надоместува материјалните трошоци и ги пресметува и уплатува со закон предвидените обврски.

Претшколската установа, по надоместувањето на материјалните трошоци и пресметувањето и уплатувањето на законските обврски, го утврдува и распоредува својот доход.

Доходот на претшколската установа се распоредува на дел за задоволување на личните потреби на работните луѓе (лични доходи) и на дел за заеднички потреби и за проширување на материјалната основа на установата (фондови).

Распределбата на доходот на претшколската установа на средства за лични доходи и на средства за фондови ја врши советот на установата, според основите и мерилата пропишани со статутот на установата и со правилникот за распределбата на доходот, во согласност со начелата утврдени со закон, со насоките изразени во општествениот план и со задачите на установата.

Член 16

Финансиските средства на претшколската установа се користат врз основа на финансискиот план на установата, кој се донесува за секоја календарска година.

Претшколската установа на крајот на секоја година составува завршна сметка.

Финансискиот план и завршната сметка на претшколската установа ги утврдува советот на установата.

Член 17

Секоја претшколска установа има свој статут.

Со статутот на претшколската установа се утврдува внатрешната организација, делокругот и одговорноста на органите на управувањето, работните единици и нивната положба како и правата и должностите на работните луѓе во управувањето со тие единици, прашањата за кои непосредно одлучуваат членовите на работната заедница, начинот и формите на тоа одлучување, работните и други внатрешни односи, условите и начинот за прием на децата и за прибирањето на надоместоците и финансиското работење како и други прашања што се од значење за самоуправувањето во установата и нејзиното делување.

Статутот на претшколската установа го донесува советот на установата со потврда на општинското собрание.

Член 18

Претшколските установи ги вршат своите задачи и работи самостојно, во рамките на закон и други прописи донесени врз основа на закон како и во рамките на својот статут.

II. ОСНОВАЊЕ И ПРЕСТАНОК НА ПРЕТШКОЛСКИ УСТАНОВИ**Член 19**

Претшколски установи основаат општините, месните заедници и работните и други организации.

Член 20

За основање на претшколска установа основачот е должен да обезбеди простор, кадри, материјални средства како и хигиенски и други услови потребни за работа на установата.

Педагошките нормативи за просторот и опремата на претшколските установи ги пропишува републичкиот секретар за просвета.

Член 21

Претшколската установа престанува ако повеќе не постои потреба од нејзината дејност како и во други случаи определени со општите прописи за установите.

Член 22

Работната или друга организација и месната заедница, што има намера да укине претшколска установа, е должна за тоа претходно да го извести општинското собрание. Општинското собрание во рок од три месеци може да одлучи да не се укинува установата и да ги преземе правата и обврските на основач.

Член 23

Основањето и престанокот на претшколски установи се запишува во регистарот на установите, што го води окружниот стопански суд на чие подрачје е седиштето на претшколската установа.

III. УПРАВУВАЊЕ СО ПРЕТШКОЛСКИ УСТАНОВИ**Член 24**

Со претшколска установа управуваат членовите на работната заедница непосредно или преку следниве органи на управување: советот, управниот одбор и управителот.

Член 25

Органите на управување во претшколска установа ги вршат своите права и должности врз основа на закон и статутот на установата.

а) Работна заедница**Член 26**

Членовите на работната заедница на претшколска установа непосредно одлучуваат на собир на работните луѓе, со референдум и преку други форми на непосредно одлучување.

Начинот на работа на работната заедница и начинот на одржувањето на собири на работните луѓе како и спроведувањето на други форми на непосредно одлучување се уредуваат со статутот на установата.

б) Совет на претшколска установа**Член 27**

Во претшколска установа, чија работна заедница има 30 и повеќе членови, се избира совет на установата.

Советот на претшколска установа го сочинуваат:

а) најмалку 9 членови што ги избира работната заедница од редот на своите членови на начин и според постапката определена со посебни прописи за

избирање на работнички совети и други органи на работните организации, како и со статутот на установата.

б) претставници на општествената заедница што ги избираат, делегираат односно именуваат заинтересираните органи, работни и други организации, граѓаните како и општинското собрание на начин и според постапката утврдени со статутот на општината, односно соодветната организација.

Со статутот на претшколската установа се определува вкупниот број на членовите на советот, бројот на членовите што ги избира работната заедница, како и кои органи и организации и во кој број избираат, односно именуваат свои претставници за членови на советот.

Бројот на членовите на советот на установата што ги избира работната заедница, освен во претшколските установи од член 33 на овој закон, не може да биде помал од 2/3 од вкупниот број на членовите на советот на установата.

Управителот на претшколската установа не може да биде избран за член на советот на установата.

Член 28

Членовите на советот на претшколска установа се избираат на две години.

Секоја година се избира половината од вкупниот број на членовите на советот на установата.

При првите избори на членовите на советот во новооснованата претшколска установа, како и во претшколска установа што настанала со спојување, издвојување и разделување, една половина од бројот на членовите на советот се избираат на една година.

Никој не може да биде избран два пати едно подруго за член на советот на установата.

Член 29

Советот на претшколска установа избира претседател од редот на членовите што ги избрала работната заедница.

Член 30

Советот на претшколската установа особено:

1. донесува статут на установата и го доставува на потврдување на општинското собрание;

2. се грижи за целокупниот живот и работа на установата, дава насоки и презема мерки за унапредување на воспитната работа на установата;

3. се грижи за унапредувањето на материјалните и другите услови за работа и живот на установата;

4. донесува годишна и долгорочна програма за работа и развото на установата, одлучува за начинот и условите за извршувањето на програмата и за таа цел дава соодветни препораки;

5. ги разгледува предлозите и претставките на родителите и другите граѓани по прашањата од општ интерес за работата на установата;

6. врши општ надзор над користењето на општествениот имот на установата;

7. се грижи за организирање редовна здравствена заштита на децата како и за нивното сместување и исхраната, ако се хранат во установата;

8. ја определува висината на надоместокот што ќе го плаќаат родителите за исхрана на децата;

9. на општинското собрание му го предлага името на установата;

10. се грижи за поврзување на установата со средината и за унапредувањето на соработката со работните и други организации, чија дејност е во врска со работата на установата и воспитувањето на децата;

11. донесува деловник, како и други општи самоуправни акти;

12. дава мислења за оправданоста на укинувањето на установата;

13. донесува решенија за спојување, припојување, издвојување и разделување на установата како и за издвојување на нејзината работна единица;

14. избира претседател на советот од редот на членовите на советот што ги избрала работната заедница;

15. ги именува половината од членовите на конкурсната комисија за распишување и спроведување на конкурсот за именување управител на установата;

16. по предлог од конкурсната комисија именува управител и одлучува по предлогот за неговото разрешување што го поднесува комисијата за оценување на барањето за разрешување;

17. по предлог од управниот одбор распишува конкурс и врши именување и разрешување на раководни места, определени со статутот или друг општ акт на установата;

18. ги утврдува работните места во установата;

19. донесува правилник и други општи акти за финансирањето и распределбата на доходот на установата;

20. утврдува финансиски план и завршна сметка на установата;

21. донесува правилник и други општи акти за распределба на личните доходи и работните односи во установата;

22. решава по приговорите против одлуките на управниот одбор и управителот на установата;

23. по предлог од управниот одбор распишува конкурс и донесува решенија за засновување и престанок на работниот однос на воспитачите и другите работни луѓе во установата;

24. соработува со родителите за создавање што подобри услови за остварување воспитните задачи на установата и се грижи организацијата и престојот на децата во установата да се сообрази со потребите на родителите;

25. формира комисија за прием на деца во установата и одлучува по жалбите против решенијата за прием на децата во установата;

26. одлучува за прекинувањето на работата на установата;

27. донесува куќен ред на установата;

28. ги избира членовите на управниот одбор;

29. го определува работното време на воспитачите и управителот;

30. одлучува за употребата на финансиските средства на установата и неговите фондови, доколку со статутот на установата располагањето со тие средства не е предоставено на други органи;

31. врши и други работи што со закон и статутот на установата му се ставени во делокруг.

Член 31

По работите од т. 1—17 на претходниот член одлучуваат сите членови на советот на претшколската установа; по работите од т. 18—20 одлучуваат членовите на советот, избрани од работната заедница во согласност со претставниците на општествената заедница, а по другите работи одлучуваат само членовите на советот избрани од работната заедница.

Член 32

Во претшколските установи, чија што работна заедница има помалку од 30 членови, функцијата на совет на установата непосредно ја вршат сите членови на работната заедница и претставниците на општествената заедница.

Во случаите од претходниот став сходно се применуваат одредбите од претходниот член на овој закон.

Член 33

Во претшколските установи, чија работна заедница има помалку од 5 членови, функцијата на совет на претшколската установа ја вршат сите членови на работната заедница, со рамноправно учество на претставниците на општествената заедница.

Во случаите од претходниот став за претседател на советот може да се избере и член на советот од редот на претставниците на општествената заедница.

Член 34

Советот на претшколската установа за работите од својот делокруг одлучува на седница.

Во работите од т. 1—20 на член 30 од овој закон советот може полноважно да решава ако на седницата се присутни повеќе од половината негови членови, избрани од работната заедница и повеќе од половината од бројот на членовите — претставници на општествената заедница, а одлуките се донесуваат со мнозинството гласови на сите присутни членови.

Во другите работи од член 30 на овој закон советот може полноважно да решава, ако на седницата се присутни повеќе од половината од вкупниот број на членови избрани од работната заедница, а одлуките се донесуваат со мнозинството гласови на присутните членови.

Одредбите од претходните ставови сходно се применуваат и во случаите од член 32 и 33 од овој закон.

Член 35

Членовите на советот на претшколска установа се должни повремено да ги информираат телата што ги избрале за работата на советот и за работата на установата, како и да им полагаат сметка за својата работа.

Советот на крајот од годината, на општинското собрание како и на основачот им поднесува извештај за работата на установата. Тој е должен да поднесе и посебен извештај по нивно барање.

Советот поднесува извештај за завршниот состанок што се одржува на крајот на годината со родителите на децата, со претставниците на работните и други организации што се заинтересирани

за работата на установата и дава предлози за тоа, што би требало да се презема за унапредувањето на установата во идната година.

в) Управен одбор**Член 36**

Управниот одбор има најмалку 5 членови.

Членовите на управниот одбор ги избира советот на установата од редот на членовите на работната заедница.

Покрај членовите на управниот одбор, се избира и определен број нивни заменици.

Претседателот на советот на установата не може да биде избран за член на управниот одбор;

Управителот на установата е член на управниот одбор според својата положба.

Бројот на членовите на управниот одбор и нивните заменици се утврдува со статутот на установата.

Член 37

Членовите на управниот одбор се избираат секоја година.

Никој не може да биде избран повеќе од два пати еднопозруго за член на управниот одбор.

Советот на установата може да отповика член на управниот одбор и пред истекот на рокот за кој е избран, ако тој не може да ја врши својата должност или ја запоставува.

Член 38

Членовите на управниот одбор избираат помеѓу себе претседател на управниот одбор.

За претседател на управниот одбор не може да биде избран управителот на установата.

Член 39

Управниот одбор одлучува за работењето на установата, а особено:

1. се грижи за извршувањето заклучоците на советот на установата;

2. одлучува за начинот на користењето на општествениот имот;

3. ја следи работата на установата и предлага соодветни мерки за нејзиното унапредување;

4. подготвува материјали и предлози по прашања за кои решава советот на установата;

5. го утврдува предлогот на годишната и долгорочната програма за работа на установата како и предлогот на финансискиот план, завршната сметка, статутот и другите општи акти што ги донесува советот;

6. врши распределба на работите во установата и задолженијата на воспитачите и другите работни луѓе, по предлог од колегиумот на воспитачите на установата, одлучува за поделбата на децата во групи и ги одредува воспитачите на групите;

7. врши и други работи што со закон, друг пропис и статутот на установата му се ставени во делокруг.

Член 40

Во претшколски установи, чија работна заедница има помалку од 10 членови, функциите на управниот одбор ги врши работната заедница непосредно.

г) Управител**Член 41**

Управителот на претшколска установа ја претставува установата, непосредно раководи со работењето на установата и ги извршува одлуките на работната заедница на установата, советот на установата и управниот одбор.

Управителот непосредно ја организира работата на установата, се грижи за изведување на воспитната работа и заедно со другите органи на установата е одговорен за остварувањето на годишната програма на установата.

Управителот е педагошки и управен раководител на установата. Тој врши инструктивно педагошки надзор, со цел воспитната работа да ја изведува плански за да се остварат што поуспешно воспитните задачи на установата.

Член 42

Управителот на установата е наредбодател за извршувањето на финансискиот план на установата.

Член 43

Управителот спрема воспитачите и другите работни луѓе во установата ги врши правата на непосреден дисциплински старешина.

Член 44

Управителот на установата се грижи за законитоста во работата на установата и за исполнување на законските обврски на установата.

Член 45

Ако управителот најде дека општ акт како и поединечен акт на органот на управување на установата, освен поединечен акт донесен во управната постапка и актите по кои за одлучување е предвидена судска надлежност, е во спротивност со законот, ќе го предупреди за тоа органот на управување. Ако и по предупредувањето од страна на управителот органот на управување остане при својот акт, управителот е должен веднаш да го запре тој акт од извршување и во рок од три дена да го известат надлежниот орган на општинското собрание, што врши надзор над законитоста на работата на установата за запирањето.

Општинското собрание е должно најдоцна 30 дена од денот на приемот на извештајот за запирање од управителот да реши дали актот останува во сила или се става вон сила.

Член 46

За управител на претшколска установа може да се именува лице што ги исполнува најмалку пропишаните услови за воспитач на претшколска установа, како и другите услови определени со статутот на установата.

Член 47

Управителот на претшколска установа го именува советот на установата врз основа на јавен конкурс.

Конкурсот го распишува и го спроведува конкурсната комисија, која се оформува во претшколската установа.

Конкурсната комисија се состои од 6 членови, од кои три члена именува советот на установата и три члена општинското собрание на чие подрачје е седиштето на установата.

Член 48

Управителот на претшколската установа се именува на четири години. По истекот на овој рок истото лице, по истата постапка може да биде повторно именувано.

Член 49

Советот на претшколската установа може, по барање на членовите на работната заедница на установата, да го разреши управителот од должноста и пред истекот на времето за кое е именуван, ако не ги извршува со доволен успех улогата и задачите што му се доверени во управувањето со установата. Разрешувањето се врши по претходно прибавено мислење од комисијата за оценување на барањето за разрешување на управителот.

Управителот може да биде разрешен од должноста по силата на законот во случаите определени со посебни прописи.

Член 50

Во постапката за именување и разрешување управител на претшколска установа се применуваат посебните прописи за именување и разрешување на директор на работна организација.

Член 51

Ако на упразнетото место управител на претшколска установа не можел да биде благовремено именуван нов управител, советот на установата на упразнетото место именува, без конкурс, вршител на должноста управител, по прибавено мислење од комисијата на општинското собрание за избор и именување

Вршителот на должноста управител на таа должноста може да остане најдолго шест месеци. Ако во тој рок не се именува управител, советот на установата може, во согласност со општинското собрание, повторно, без конкурс, да именува вршител на должноста управител, но најмногу уште за шест месеци.

Вршителот на должноста управител ги врши сите права и должности на управител.

Член 52

Стручен орган на претшколска установа е колегиумот на воспитачите.

Колегиумот на воспитачите на претшколската установа го сочинуваат воспитачите, здравствените работници и управителот на претшколската установа.

Член 53

Со статутот на установата поблиску се определува делокругот и начинот на работа на колегиумот на воспитачите на претшколската установа.

IV. ВОСПИТНА РАБОТА ВО ПРЕТШКОЛСКИТЕ УСТАНОВИ**Член 54**

Воспитната работа во претшколските установи ја вршат воспитачи.

За воспитачи во претшколските установи се назначуваат лица што завршиле школа за воспитачи или на неа соодветна школа.

Член 55

Воспитачите се должни воспитната работа да ја изведуваат според програмата за воспитната работа што ја утврдува Просветно-културниот собор на Собранието на СР Македонија и методските упатства што ги издава републичкиот орган, надлежен за работите на просветно-педагошката служба како и спрема општите педагошки принципи за воспитување на децата од претшколска возраст.

Воспитачите се должни да соработуваат со родителите и соодветните организации со цел за унапредување на претшколското воспитување на децата.

Член 56

За проверување педагошката способност на воспитачите за вршење воспитна работа во претшколска установа воспитачите полагаат стручен испит.

За овозможување воспитачите педагошки да се усовршуваат и да го следат напредокот на педагошката теорија и практика се организираат задолжителни периодични форми на усовршување на воспитачите.

Поблиски прописи за полагањето на стручниот испит и за спроведувањето на задолжителното периодично усовршување на воспитачите донесува републичкиот секретар за просвета.

Член 57

Задолжителното работно време на воспитачите во претшколската установа се определува со општите прописи за работното време на работните луѓе.

Поблиски одредби за основањето и престанокот на работниот однос, правата и должностите како и дисциплинската и материјалната одговорност на воспитачите и другите работни луѓе во претшколска установа се донесуваат со статутот и други општи акти на установата, во согласност со општите прописи за работните односи.

V. ПРАВА И ДОЛЖНОСТИ НА ОПШТЕСТВЕНО ПОЛИТИЧКАТА ЗАЕДНИЦА

Член 58

Општинското собрание ја претресува општата состојба и прашањата од заеднички интерес за развитокот и унапредувањето на претшколските установи на подрачјето на општината, ја определува политиката и одлучува за основните прашања, што се од значење за развитокот на претшколските установи и унапредувањето на нивната работа, врши општествен надзор, донесува прописи и презема мерки за кои со закон или со статутот на општината е овластено.

По прашањето за општествен надзор, заради обезбедување јавност и општествена одговорност во работата на претшколските установи, општинското собрание претресува општи прашања во врска со располагањето со општествените средства на претшколските установи и со распределбата на доходот и со начинот на извршувањето на правата и должностите на претшколските установи.

Општинското собрание врши општествен надзор во соработка со органите на управување во претшколските установи, со цел за развивање на одговорноста и социјалистичките норми во самоуправувањето, делувањето и располагањето со општествените средства.

Со општествениот надзор општинското собрание не може да ги ограничува со уставот и законот утврдените права на претшколската установа, како самоуправна работна организација, ниту да нанесе повреда на нејзините права и на закон засновани интереси.

Член 59

Општинското собрание се грижи, при подигањето на поголеми станбени објекти и индустриски населби на подрачјето на општината, да се обезбедат простории и игралишта за децата од претшколска возраст.

Член 60

Надлежниот орган на општината врши надзор над законитоста на работата на претшколската установа.

Ако органот од претходниот став утврди дека претшколската установа донела општ акт што е во спротивност со законот или пропис донесен врз основа на закон, општинското собрание има право и должност да го запре таквиот акт од извршување.

Член 61

Стручен надзор над работата на претшколските установи вршат органите на просветно-педагошката служба според посебни прописи.

VI. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 62

До донесувањето на прописи за установите за дневен престој на школските деца можат, по потреба, според одредбите на овој закон, да се отворат установи и за деца од школска возраст.

Член 63

Овој закон влегува во сила осмиот ден по негоњето објавување во „Службен весник на СР Македонија“.

122.

Врз основа на член 152 став 5 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, издавам

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ВИСОКОТО ШКОЛСТВО ВО СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Се прогласува Законот за високото школство во Социјалистичка Република Македонија што го донесе Собранието на Социјалистичка Република Македонија на седницата на Републичкиот собор одржана на 12 април 1965 година и на седницата на Просветно-културниот собор одржана на 12 април 1965 година.

У. бр. 126

13 април 1965 година

Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Видоје Смилевски, с. р.

Согласно член 32 од Уставниот закон за спроведување на Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Законот за високото школство во Народна Република Македонија („Службен весник на НРМ“ бр. 20/61) се усогласува со Уставот и во него се вршат измени и дополнувања така што неговиот текст гласи:

ЗАКОН ЗА ВИСОКОТО ШКОЛСТВО ВО СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

I. ОСНОВНИ ОДРЕДБИ

Член 1

Високошколски установи се: факултетите, високите школи, уметничките академии, вишите школи и педагошките академии.

Член 2

Високошколските установи се самостојни и самоуправни работни организации чија дејност е од посебен општествен интерес.

Член 3

Факултетите се научни и највисоки наставни установи.

Факултетите имаат задача да подготвуваат кадри со виша, висока и највисока стручна спрема и да организираат и изведуваат научна работа.

Член 4

Високите школи се највисоки наставни установи.

Високите школи имаат задача да подготвуваат кадри со виша, висока и највисока стручна спрема.

Со актот за основањето, на одделни високи школи може да им се довери задача да организираат и изведуваат научна работа.

Член 5

Уметничките академии се највисоки наставни установи со задача да подготвуваат виши и високи стручњаци во областа на уметноста, како и највисоки уметнички кадри.

Со актот за основањето, на одделни уметнички академии може да им се довери задача да организираат и истражувачка работа во областа на уметноста.

Член 6

Вишите школи и педагошките академии се наставно-воспитно-образовни установи.

Вишите школи и педагошките академии имаат задача да подготвуваат виши стручни кадри.

Педагошките академии можат да организираат и истражувачка работа за унапредување на наставата и подготвување на студентите за оваа работа.

Член 7

Прашањата за изведување на наставата и научната работа на високошколските установи се во исклучив делокруг на наставно-научните колективи.

Член 8

Високошколските установи:

им даваат на студентите теоретски и практични знаења и ги воведуваат во методите на стручната и научната работа;

ги воспитуваат студентите како свесни граѓани на социјалистичка заедница;

се грижат за издигањето на наставно-научниот подмладок;

во соработка со работните и други организации и стручни здруженија во земјата и со меѓународна соработка ја унапредуваат наставата и научната работа и го помагаат стопанскиот, културниот и општествениот развој на земјата.

Високошколските установи остваруваат и други задачи предвидени со закон и со нивните статuti.

Член 9

На високошколските установи им е загарантирана слободата на наставната и научната работа.

Член 10

Секој граѓанин има право под еднакви услови да се запише на високошколска установа и да се здобива со стручни називи и академски и научни

Член 11

Наставата и испитите на високошколските установи се јавни.

Член 12

Високошколската установа има свој статут.

Со статутот на високошколската установа се утврдува организацијата на установата делокругот и одговорноста на органите на управување, положбата на работните единици на установата и правата и должностите на работните луѓе во нивното управување, прашањата за кои непосредно одлучува работната заедница и начинот на одлучувањето, како и одредби за собранието на установата и начинот на неговата работа, наставните планови, правилата на студирањето, стручните називи и академските и научните степени што се здобиваат со студирањето, начелата за формирањето и распределбата на средствата за фондовите, за правата и должностите на студентите, одредби за наставниците и нивниот избор и разрешување, работните и други меѓусебни односи на работните луѓе во установата како и одредби за другите прашања од значење за самоуправувањето и работењето на установата.

Статутот на високошколската установа го потврдува Собранието на СР Македонија.

Член 13

Високошколските установи своите права и должности ги вршат во согласност со Уставот и законите како и во согласност со нивните статuti.

Надзор над законитоста на работата на високошколските установи врши Извршниот совет.

Во вршење правото на надзор над законитоста на работата на високошколските установи Извршниот совет има право да го запре извршувањето на општиот акт на високошколската установа што е спротивен на уставот, законот или статутот на високошколската установа.

Член 14

Високошколските установи се здобиваат со средства за својата работа од надоместоците што ќе ги остварат со вршење на својата дејност. Високошколските установи можат да остваруваат средства и од работни и други организации, од посебни фондови, од приходи од имотот со кој управуваат установите како и од други приходи што ќе ги остварат.

Висината на средствата на надоместок се утврдуваат врз основа на годишна програма за работа на високошколската установа, во согласност со задачите на установата, општествените потреби и постигнатите резултати од работата, а според однапред утврдените основи и мерила.

Високошколската установа може да се здобие со средства за својата работа и по основа на кредит.

Средствата што ги остваруваат високошколските установи самостојно ги користат и со нив располагаат во согласност со законот.

Член 15

Високошколските установи имаат својство на правно лице.

Член 16

При утврдувањето на наставните планови и програми, воведувањето на курсеви, организирањето на вонредно студирање и стручна пракса високошколските установи соработуваат со органите, установите и организациите заинтересирани за образованието на одделни видови стручни кадри.

Со статутите на високошколските установи се предвидуваат општите форми на оваа соработка и заемна помош.

Член 17

Високошколските установи можат да се здружуваат во универзитет и други заедници и здруженија.

Член 18

Високошколските установи на крајот на учебната година поднесуваат извештај за својата работа на Собранието на СР Македонија а кога основач на установата е општината или работна и друга организација и на основачот.

Органите на високошколските установи се должни по барање од Собранието на СР Македонија и неговите тела односно Извршниот совет и неговите тела односно по барање од основачот да им даваат податоци за работата и положбата во установите, мислења по одредени прашања од својот делокруг и да им предлагаат решавање на прашања од интерес за установата.

Член 19

Високошколската установа има свој печат. Печатот содржи грб и назив на Социјалистичка Република Македонија, назив и седиште на установата.

Член 20

Високошколските установи можат да примаат подароци и завештанија.

За примањето на подароци и завештанија одлучува советот на високошколската установа.

Подароците и завештанијата установите можат да ги користат и располагаат со нив исклучиво според намената утврдена од наредавецот односно завештателот.

II. ОСНОВАЊЕ, ОРГАНИЗАЦИЈА И ПРЕСТАНОК НА ВИСОКОШКОЛСКИТЕ УСТАНОВИ**Член 21**

Високошколските установи ги основаат: Републиката, општините, како и работните и други организации.

Републиката основа високошколски установи со Закон.

Кога високошколска установа основа општината, актот за основање го донесува општинското собрание, а кога основачот на установата е работна или друга организација, актот за основање го донесува работничкиот совет односно органот на управување што му е нему соодветен.

Две или повеќе општини односно работни и други организации можат заеднички да основаат високошколска установа.

Член 22

Високошколски установи можат да се основаат: ако постои реална потреба за школување на стручни кадри од струките што ќе бидат изучувани на високошколската установа;

ако постои можност за обезбедување простории и опрема за непречена работа во високошколската установа;

ако постои можност да се обезбеди доволен број стален наставен односно научен кадар за изведување на наставата и исполнување на научните задачи;

ако се обезбедени извори за непречено финансирање на високошколската установа.

Кога високошколската установа ја основа општината или работна и друга организација, пред донесувањето на актот за основање Извршниот совет по претходно прибавено мислење од републичкиот орган надлежен за работите на високото школство утврдува дали се исполнети условите од претходниот став.

Член 23

Средства за основање и почеток на работата на високошколските установи ги обезбедува основачот.

Член 24

Подготвувањето за почеток на работата на високошколската установа го врши матична комисија, што се образува со актот за основање.

Комисијата ја сочинуваат најмалку пет членови, од кои најмалку три професори на факултет.

Матичната комисија го врши изборот на првите наставници.

Матичната комисија престанува со работа кога ќе изврши избор на најмалку пет наставници од кои три стални.

Член 25

За организирање и изведување на наставата и научната работа високошколските установи можат во својот состав да имаат отсеци, оддели, институти, заводи, катедри, семинари, клиника, опитни стопанства, лаборатории и други работни единици.

Високите школи и уметничките академии можат во својот состав да имаат научни работни единици само ако тоа е предвидено со актот за основање на високата школа односно уметничката академија.

Работните единици од претходните ставови на овој член се основаат со статутот или статутарна одлука на високошколска установа

Член 26

Заради сместување и исхрана на студентите, за материјално обезбедување и подобрување на здравствената заштита како и за чување на доверениот имот, високошколските установи можат по своја иницијатива или по предлог на студентската организација да основаат посебни установи.

Член 27

Високошколските установи врз основа на договор можат да имаат заеднички работни единици односно установи предвидени со член 25 и 26 од овој закон.

Високошколските установи можат, врз основа на договор да имаат заеднички работни единици односно установи со други научни и стручни установи, органи и организации.

Работните единици на високошколските установи што се бават со научно-истражувачка работа врз основа на договор можат да примаат на извршување одредени научно-истражувачки задачи на научни и стручни установи, органи и организации, а можат својата научна работа или изведувањето на наставата да ги организираат и во други работни организации.

Член 28

За унапредување на наставата и научната работа одделни високошколски установи можат договорно да формираат односно одредат матични наставно-научни единици кои организираат и изведуваат настава и ја обединуваат научната работа од дисциплините кои се заеднички за две или повеќе високошколски установи.

Со договорот од претходниот став се утврдуваат меѓусебните односи како и правата и обврските на високошколските установи спрема матичните наставно-научни единици.

Член 29

Заради давање помош на вонредните студенти, високошколските установи можат, во договор со општините и работните и други организации да основаат посебни наставни центри.

Наставните центри можат да бидат организирани за подрачја на една или повеќе општини односно за работните луѓе на една или повеќе работни организации.

Член 30

Наставните центри од претходниот член можат да се основаат како работни единици на високошколските установи или како посебни установи.

Поблиски одредби за организацијата, работата, задачите на наставните центри се одредуваат со актот за основање односно со статутот на центарот.

Член 31

Програмите според кои се изведува наставата во центрите ги утврдува високошколската установа што го основала центарот.

Теоретската и практичната настава во центарот ја изведуваат наставниците и соработниците на високошколската установа од претходниот став.

За давање помош во наставата во центарот можат да бидат ангажирани и истакнати стручњаци кои не се наставници или работници на високошколската установа под општ надзор на високошколската установа што го основала центарот.

Член 32

Наставните центри основани како посебни установи можат да ги вршат сите административни работи сврзани со статусот на вонредните студенти и непосредно општат со високошколските установи.

Во наставните центри од претходниот став можат да се полагаат испити. Испитите се полагаат пред наставниците на високошколската установа што го основала центарот.

Член 33

Наставни центри за вонредно студирање можат да се основаат ако во седиштето на центарот постојат услови за изведување на наставата и ако за студирање во центарот се пријавиле доволен број студенти.

Член 34

Наставните центри за вонредно студирање се основаат со статутот или статутарна одлука на високошколската установа.

Член 35

Со актот за основање на наставниот центар за вонредно студирање може да се предвиди вонредните студенти да учествуваат во надоместувањето на средствата за работа на центарот.

Член 36

Високошколската установа престанува ако повеќе не постои потреба од нејзината дејност како и во други случаи определени со општите прописи за установите (спојување, припојување, поделба и др.).

Актот за престанок на високошколската установа кога таа престанува поради непостоење потреба од нејзината дејност го донесува надлежното општинско собрание, а ако основач на установата е Републиката, актот за престанок го донесува Собранието на СР Македонија.

Пред донесувањето на актот за престанок на високошколската установа ќе се прибави мислење од работната заедница на установата како и од органите и организациите што се заинтересирани

за работата на установата, за оправданоста на разлозите за престанок на установата.

На студентите што се запишани на високошколската установа која престанува високошколската установа односно обврзниците што осигуруваат средства за работа на установата се должни да им овозможат завршување на започнатите студии.

Член 37

Основањето и престанокот на високошколската установа се запишува во регистарот на установите што го води надлежниот окружни стопански суд.

Со регистрацијата високошколската установа се здобива со својство на правно лице.

III. УПРАВУВАЊЕ СО ВИСОКОШКОЛСКИТЕ УСТАНОВИ

Член 38

Со високошколските установи управуваат членовите на работната заедница непосредно и преку органите на управување на кои тие им го доверуваат управувањето со одредени работи.

Во управувањето со одредени работи во високошколските установи учествуваат и студентите.

Во управувањето со одредени работи во високошколските установи учествуваат претставници на општествено-политичките заедници и претставници на заинтересираните работни и други организации (во натамошниот текст: претставници на општествената заедница).

а) Работна заедница

Член 39

Членовите на работната заедница на високошколската установа непосредно одлучуваат по прашањата определени со закон и статутот на установата. Непосредното одлучување се врши на собирот на работните луѓе преку референдум и други форми на непосредно одлучување согласно одредбите на статутот на установата.

Член 40

Органите на управување преку кои работната заедница управува со високошколската установа се совет, управен одбор, наставнички совет и декан односно директор.

Член 41

Изборот и отповикувањето на советот и управниот одбор на високошколската установа се врши на начин определен со општите прописи за изборот и отповикувањето на органите на управување во работните организации и со статутот на установата.

б) Совет на установата

Член 42

Советот на високошколската установа го сочинуваат:

1. Членови што ги избира работната заедница на високошколската установа од својата средина;
2. Членови што ги избираат студентите од своите редови;
3. Членови што ги именува Извршниот совет;

4. Членови што ги именува Собранието на општината на чие подрачје се наоѓа седиштето на високошколската установа;

5. Членови што ги именува основачот на високошколската установа ако установата не е основана со закон;

6. Членови што како свои претставници ги делегираат заинтересираните работни и други организации.

Со статутот на високошколската установа се определува вкупниот број на членовите на советот, бројот на членовите што ги избира работната заедница, бројот на претставниците на студентите и начинот на нивниот избор, бројот на членовите што ги именува Извршниот совет, општинското собрание и основачот, како и кои работни и други организации и во кој број делегираат свои претставници во советот.

Членовите на советот на високошколската установа се избираат, делегираат односно именуваат на две години. Половината членови на советот се избира, делегира односно именува секоја година. Никој не може да биде избран, делегиран односно именуван два пати едноподо друго за член на советот на високошколската установа.

Член 43

Советот избира претседател од редот на своите членови што ги избрала работната заедница.

Член 44

Советот на високошколската установа се грижи за унапредувањето и развитокот на установата и претресува општи прашања од значење за работата на установата и презема мерки за унапредување на таа работа, а особено:

1. го утврдува статутот на установата;
2. ги утврдува програмите за работа и развојот на установата;
3. ги разгледува наставните програми;
4. одлучува за внатрешната организација на установата и ги утврдува работните места;
5. избира членови на управен одбор на установата;
6. донесува правилник за распределба на доходот во установата;
7. донесува финансиски план и завршна сметка на установата;
8. донесува правилник за работни односи и правилник за распределбата на личните доходи;
9. го потврдува изборот и разрешувањето на деканот односно директорот на високошколската установа;
10. распишува конкурс за избор на наставниците и соработниците на високошколската установа и го потврдува нивниот избор;
11. го именува секретарот на установата;
12. ги избира и разрешува членовите на првостепените и второстепените дисциплински судови и дисциплинските обвинители за членовите на работната заедница на установата и за студентите;
13. се прижи за условите за животот и работата на студентите;
14. се грижи за соработката со други високошколски установи, работни и други организации со цел за извршување на задачите на установата;

15. се грижи за издигнувањето на научниот и наставниот подмладок;

16. ги разгледува и решава по приговорите против одлуките на другите органи на установата;

17. одлучува по предлог на наставничкиот совет за воведување настава на постдипломски студии во склад со Законот и дава согласност на наставните планови за таа настава;

18. ја потврдува одлуката за повикување на истакнат научник, уметник и стручњак за редовен професор;

19. донесува одлуки за користењето и располагањето со имотот на установата;

20. врши и други работи одредени со закон и статутот.

Член 45

Во работите од т. 1, 2, 3, 6, 7, 9, 11, 13, 16, 17 и 19 од претходниот член одлучуваат сите членови на советот на високошколската установа а во другите работи, освен во работите од точка 4 и 10 одлучуваат само членовите избрани од работната заедница.

За работите од т. 4 и 10 на претходниот член одлучуваат членовите на советот избрани од редот на наставниците и соработниците како и претставниците на општествената заедница.

Член 46

Советот на високошколската установа за работите од својот делокруг одлучува на седници.

Во работите од т. 1—4, 6, 7, 9—11, 13, 16, 17 и 19 на чл. 44 од овој закон советот може полноважно да одлучува ако на седницата се присутни повеќе од половината членови избрани од работната заедница и повеќе од половината членови претставници на општествената заедница, а одлуките се донесуваат со мнозинство на гласови од сите присутни членови.

Во другите работи од чл. 44 на овој закон советот може полноважно да одлучува ако на седницата се присутни повеќе од половината од бројот на членовите избрани од работната заедница а одлуките се донесуваат со мнозинство на гласови од присутните членови.

Член 47

Во високошколските установи чија работна организација има помалку од 30 членови функцијата на советот на установата ја вршат сите членови на работната заедница, членовите избрани од редот на студентите и претставниците на општествената заедница.

Член 48

Во случаите од претходниот член сходно се применуваат одредбите на чл. 45 и 46 од овој закон.

в) Управен одбор

Член 49

Управниот одбор на високошколската установа има најмалку пет членови.

Бројот на членовите на управниот одбор се одредува со статутот на установата.

Членовите на управниот одбор ги избира советот од редот на членовите на работната заедница.

Членовите на управниот одбор се избираат на една година.

Покрај членовите на управниот одбор советот избира и определен број нивни заменици предвидени со статутот на високошколската установа.

Деканот односно директорот на високошколската установа е член на управниот одбор по својот положај.

Ни еден член на работната заедница не може да биде избран повеќе од два пати едноподруго за член на управниот одбор.

Претседателот на советот не може да биде избран за член на управниот одбор.

Член 50

Во високошколските установи чија работна заедница има помалку од 10 членови функциите на управниот одбор ги врши работната заедница на установата непосредно.

Член 51

Управниот одбор на високошколската установа одлучува за работењето на установата и му поднесува на советот соодветни предлози, а особено:

1. се грижи за извршување на одлуката на советот на установата;

2. го утврдува предлогот на програмата за развитокот на установата;

3. се грижи за извршување на програмата за работа и развитокот на установата;

4. го утврдува предлогот на статутот и другите општи акти на установата;

5. го утврдува предлогот на финансискиот план и завршната сметка на установата;

6. врши и други работи одредени со закон и статутот на установата.

Член 52

Управниот одбор на високошколската установа избира претседател од редот на своите членови.

Деканот, продеканот односно директорот не може да биде избран за претседател на управниот одбор.

г) Наставнички совет

Член 53

Наставничкиот совет го сочинуваат сите наставници и одреден број соработници на установата.

Бројот на соработниците во наставничкиот совет и начинот на нивниот избор се одредува со статутот.

Член 54

Наставничкиот совет:

1. се грижи за организацијата и изведување на наставата и научната работа;

2. го избира деканот и продеканите односно директорот и заменикот директор на установата;

3. ги утврдува наставните програми со претходна консултација на заинтересираните фактори;

4. предлага распишување на конкурс и врши избор на наставниците и соработниците на високошколската установа;

5. се грижи за издигнувањето научниот и наставниот подмладок;

6. одлучува за воведување факултативни предмети во согласност со советот на високошколските установи;

7. ги разгледува извештаите на органите на управување на годините односно групи;

8. одлучува за повикување на научни и стручни работници и уметници од земјата и странство да држат предавања;

9. спроведува постапка за хабилитација;

10. спроведува постапка за здобивање степен за доктор на науките;

11. одлучува за повикувањето за редовен професор на истакнат научник и стручњак;

12. одлучува за доделување титула почесен доктор;

13. предлага воведување постдипломска настава како и наставни планови на оваа настава и ги утврдува програмите за таа настава;

14. врши и други работи одредени со закон и статутот.

Во работите од т. 2 и 4 од претходниот став наставничкиот совет одлучува со мнозинство од сите членови, а во другите работи со мнозинство гласови од присутните членови на наставничкиот совет.

Член 55

Студентите преку постојани претставници учествуваат во работата на наставничкиот совет кога тој расправа за працањата на наставата, правилата на студирањето и испитите како и други прашања од значење за студентите.

Со статутот на високошколската установа се определува начинот на учествувањето на студентите од претходниот став.

д) Декан односно директор

Член 56

Деканот односно директорот на високошколската установа непосредно раководи со работите на установата, ја претставува и застапува установата, ги извршува одлуките и заклучоците на советот, управниот одбор и наставничкиот совет и врши други работи одредени со закон и статутот.

Деканот односно директорот се грижи за редовно изведување на наставата во установата, за работниот ред во установата и за извршување на обврските на установата.

Член 57

Деканот односно директорот е одговорен за законитоста на работата на високошколската установа и има право и должност да го запре од извршување секој општ акт на органите на управување за кој смета дека е спротивен на законот, друг пропис или статутот. За запирањето на општиот акт деканот односно директорот е должен во рок од три дена да го извести органот што го донел актот како и органот што врши надзор над законитоста на работата на високошколската установа.

Член 58

Деканот односно директорот му помага на претседателот на советот и претседателот на управниот одбор во подготвувањето на седниците на советот,

ги подготвува и свикува седниците на наставничкиот совет и им претседава, го извршува финансискиот план како наредбодател, ги издава решенијата за работните односи на членовите на работната заедница.

Член 59

Деканот односно директорот на високошколската установа се избира од редот на професорите со тајно гласање за време од две години.

Со статутот на високошколската установа може да се предвиди избор на продекан односно заменици на директорот, од редот на наставниците.

Постапката за изборот и разрешувањето на деканот и продеканот односно директорот и заменикот директор се утврдува со статутот на установата.

Собрание

Член 60

Во почетокот на секоја учебна година, а по потреба и во текот на годината советот на високошколската установа свикува собрание на членовите на работната заедница.

На собранието се поднесува извештај за работата и положбата во високошколската установа и резултатите за нејзината работа.

Собранието е јавно.

Поблиски одредби за собранието содржи статутот.

IV. НАСТАВА

а) Видови настава

Член 61

Високошколската настава опфаќа три наставни степени.

Член 62

Наставата од прв степен подготвува стручњаци со виша спрема за разни области на стопанството и други општествени дејности, давајќи им на студентите соодветно завршно образование.

Наставата од прв степен ја организираат и изведуваат вишите школи. Оваа настава како самостојна или поврзана со наставата од втор степен можат да ја организираат и изведуваат факултетите, високите школи и уметничките академии.

Член 63

Наставата од втор степен подготвува стручњаци со висока спрема.

Наставата од втор степен ја организираат и изведуваат факултетите, високите школи и уметничките академии.

Наставата од втор степен може да претставува продолжување на наставата од прв степен или може да се организира од самиот почеток на студентите како единствена целина.

Во случај кога наставата од втор степен се организира како продолжување на наставата од прв степен факултетите, високите школи и уметничките академии треба да организираат и настава од прв степен.

Дали на факултетите, високите школи и уметничките академии наставата од втор степен ќе

биде организирана како самостојна настава или како продолжување на наставата од прв степен се определува со статутот.

Образованието што го дава наставата од прв степен или соодветната виша школа се признава за продолжување на студиите од втор степен во согласност со законот и статутот.

Член 64

Наставата од трет степен (постдипломски студии) подготвува кадри со највисока стручна спрема воведувајќи ги во продлабочени теоретски знаења или во специјални стручни и научни подрачја како и во самостојна научна работа.

Настава на постдипломски студии можат да организираат факултетите, високите школи и уметничките академии.

Настава на постдипломски студии за воведување на кандидатите во самостојна научна работа можат да организираат факултетите како и оние високи школи и уметнички академии на кои со актот за основањето им е доверена задача да организираат и научно-истражувачка работа.

Настава на постдипломски студии можат да организираат и самостојните научни установи овластени со закон.

Член 65

Настава на постдипломски студии може да се организира ако за изведувањето на наставата постои општествена потреба, доволен број наставно-научен кадар, нужна опрема, обезбедени финансиски средства и доволен број кандидати.

Средства за наставата на постдипломски студии се обезбедуваат со договор со заинтересираните органи, работни и други организации, со финансискиот план на високошколските установи со средства добиени од фондовите за научна работа како и надоместоците од кандидатите.

Член 66

Наставата на постдипломските студии секогаш се организира како самостојна целина.

Наставата на постдипломските студии високошколските установи можат да ја организираат самостојно или во соработка со други високошколски и научни установи.

Член 67

Заради усогласување во изведувањето на наставата на постдипломски студии установите овластени за организирање на таа настава можат да формираат центри.

Член 68

За лица што го завршиле првиот и вториот степен на наставата како и за граѓаните што ги исполнуваат условите предвидени со актот за организирање на високошколските установи, можат да се организираат постојани или повремени курсеви за усовршување на стручноста за запознавање со новите методи на работа, со проблемите на струката и слично.

Член 69

Наставата од прв и втор степен трае вкупно четири години. По исклучок оваа настава може да трае пет или три години.

Наставата од прв степен трае, по правило, две години.

Наставата на постдипломски студии трае најмалку една година.

б) Изведување на наставата

Член 70

Наставата на високошколските установи се изведува во текот на учебната година.

Времетраењето на учебната година како и времето во кое се изведува наставата и се изведуваат испитите се определува со статутите на високошколските установи.

Член 71

Наставата во високошколските установи се изведува според наставни планови и програми.

Задолжителните наставни предмети се утврдуваат со статутот на високошколската установа.

Незадолжителните наставни предмети се воведуваат со одлука на наставничкиот совет во согласност на советот на високошколската установа.

За секој наставен предмет се утврдува наставна програма.

Наставната програма ја изработува предметниот наставник. Програмата ја усвојуваат органите на високошколската установа по процедура пропишана со статутот.

Наставните планови и програми се објавуваат.

Член 72

Високошколската настава се изведува преку предавања, вежби, практични работи, посебни курсеви, семинарски вежби, преку организирање на студиски и научни групи на студенти, преку самостојна и практична и теоретска работа, како и преку други посебни форми предвидени во статутите на високошколските установи.

Член 73

Во случаите кога природата на наставата бара, студентите во текот на школувањето можат да бидат упатени определено време да поминат на практична работа во високошколската установа или во органи, работни и други организации што се занимаваат со работи на струката за која се подготвуваат студентите.

Наставничкиот совет на високошколската установа го пропишува начинот на изведувањето на стручната пракса на студентите. Високошколската установа склучува договор со заинтересираните органи, работни и други организации за изведување на стручната пракса на студентите.

Член 74

За вонредните студенти на високошколските установи може да се организира посебна настава, дописни курсеви и други форми на работа.

Поблиски одредби за организирањето помош на вонредните студенти и за формите на таа помош содржат статутите и одлуките на високошколските установи.

в) Испити**Член 75**

Испитите можат да бидат усни, писмени и практични.

Испитите се полагаат пред наставник или пред комисија од наставници.

Испитните комисиии ги образува наставничкиот совет или по негово овластување деканот односно директорот на високошколската установа.

Член 76

Оценувањето на кандидатите се врши со цели броеви од пет до десет. Најниска преодна оценка е шест.

Член 77

Испитот од ист предмет што се полага четири и повеќе пати четвртиот и натамошните пати задолжително се полага пред испитна комисија.

Член 78

Поблиски одредби за испитите и другите форми на проверка на знаењата се пропишуваат со статутите на високошколските установи.

г) Дипломи**Член 79**

Студентот што завршил соодветен степен на наставата се здобива со диплома.

Во дипломата, покрај другото, се утврдува стручниот назив, односно академскиот степен со кој студентот се здобил.

Член 80

По завршувањето на наставата од прв степен во дипломата се утврдува дека кандидатот се здобил со виша стручна спрема, стручен назив и права што му припаѓаат по законот.

Член 81

По завршувањето на наставата од втор степен во дипломата се утврдува дека кандидатот се здобил со висока стручна спрема, стручен назив и права, што му припаѓаат по законот.

Член 82

По завршувањето на наставата од трет степен кандидатите кои покажале успех во текот на студиите, ги положиле пропишаните испити и изработиле самостојна работа која е поволно оценета од комисија од најмалку двајца професори се здобиваат со диплома со која им се признава право на академски степен магистер, односно специјалист.

Со право на академски степен магистер се здобиваат кандидатите што дипломирале на наставата на постдипломските студии организирана со цел кандидатите да ги воведат во самостојна научна работа.

Со право на академски степен специјалист се здобиваат кандидатите кои дипломирале на наставата на постдипломските студии организирана за воведување на кандидатите во продлабочени теоретски знаења или во специјални стручни и научни подрачја.

Ако наставата на постдипломски студии организирана како единствена за остварување на целите предвидени во претходните ставови академскиот степен на кандидатите се определува со актот за организирање.

Член 83

Покрај степенот на стручноста во дипломата се утврдува и видот на стручноста.

Видот на стручноста се определува со статутот на високошколската установа.

Член 84

Формата и текстот на дипломата се утврдуваат со статутите на високошколските установи.

д) Докторат на науките**Член 85**

Степенот доктор на науките можат да го даваат факултетите, со закон определените високи школи и со закон определените самостојни научни установи во кои се изведува настава постдипломски студии.

Со докторат на науките можат да се здобиваат граѓани што дипломирале на настава од втор степен кои имаат соодветни објавени научни трудови или се истакнале со свои високостручни работи или со научни резултати во праксата ако успешно ја одбранат поволно оценетата докторска дисертација.

Граѓаните што имаат академски степен на магистер се здобиваат со докторат на науките под услов со своите работи да покажале способност за самостојна научна работа и ако успешно ја одбранат поволно оценетата докторска дисертација.

Докторската дисертација, која мора да претставува самостоен прилог на науката, се брани јавно пред комисија на професори односно истакнати научни работници.

Член 86

Наставните и научните установи предвидени во став 1 од претходниот член ќе им дадат помош на кандидатите за подготвување на дисертацијата по пат на посебни курсеви и други форми на научната работа.

Со статутите на наставните и научните установи од претходниот член се предвидуваат условите за организирање на посебни курсеви за подготвување на дисертација и се предвидуваат други видови на давање помош на кандидатите.

Член 87

На истакнати научни и јавни работници од земјата и странство кои со своите дела ја унапредиле научната мисла како и на лицата кои за науката и општествениот напредок особено се заслужни може да им се додели титула почесен доктор.

V. НАУЧНА РАБОТА**Член 88**

На факултетите и оние високи школи и уметнички академии за кои со актот за основањето е предвидено како и на универзитетските и факул-

тетските научни установи и научно-наставни единици се организира научна работа како неделива од наставата.

Научната работа има за цел да ги решава научните проблеми од значење за заедницата, од интерес на науката и да овозможува поуспешно изведување на наставата.

Член 89

Иницијатива за содржината на научната работа даваат органите на управувањето на високошколските установи, органите, работните и други организации заинтересирани за решавање на одделни научни задачи, како и наставниците и соработниците.

Член 90

Планот за научната работа го утврдува наставничкиот совет во согласност со советот на високошколската установа.

Член 91

При извршувањето на планот за научна работа се остварува соработка со сродните установи и одделни научни работници во земјата и странство.

Член 92

Одделни научни задачи можат да бидат извршувани од целиот наставно-научен колектив или од посебно организирани екипи или од научни работници поединци.

Член 93

Средствата за организирање и изведување на научната работа се обезбедуваат со финансискиот план на високошколската установа како и со договор со органите, работните и други организации заинтересирани за решавањето на одделни научни проблеми, како и на друг начин.

Член 94

Постигнатите резултати во научната работа по правило се објавуваат.

Член 95

Поблиски одредби за организацијата и изведувањето на научната работа на високошколските установи се пропишуваат со статутите.

VI. СТУДЕНТИ

а) Запишување

Член 96

Граѓанин што ќе се запише на еден од степените на високошколската настава се здобива со статусот на студент.

Југословенски државјани кои имаат соодветна школска спрема имаат право, под исти услови, да се запишат како студенти.

Запишувањето на странски државјани се врши според посебни прописи.

Која школска спрема се смета како соодветна за запишување на одделни високошколски установи утврдува советот на високошколската установа со посебен општ акт во склад со одредбите на статутот на високошколската установа.

Пред утврдувањето на соодветната школска спрема советот на високошколската установа е должен да прибави мислење од републичкиот орган на управата надлежен за работите на образованието.

Член 97

На високошколските установи се запишуваат и граѓани без соодветна школска спрема повозрасни од 18 години ако имаат соодветна работна пракса и искуство, а покажат по пат на испит дека владеат со основните знаења и дека имаат способност да можат успешно да ја следат наставата на високошколската установа.

Која пракса се смета како соодветна за студирање на одделни високошколски установи се утврдува на начин определен во ставот 3 и 4 од претходниот член.

Член 98

Лице може да биде запишано за редовен студент само на една високошколска установа.

Изразито вредни и способни студенти можат истовремено да студираат најмногу на две високошколски установи.

Член 99

За воените лица при запишувањето за студенти се применуваат и прописите на Државниот секретаријат за работите на народната одбрана.

Член 100

За нострификацијата и еквиваленцијата на школските документи добиени од странство важат меѓународните спогодби односно сојузните прописи, а ако нема такви одлуките на наставничкиот совет на високошколската установа.

Наставничкиот совет на високошколската установа донесува решение за нострификација и еквиваленција на школските документи здобиени во странство.

Член 101

За студент не може, додека трае казната, да се запише лице кое е осудено на казна строг затвор или на казна затвор подолга од шест месеци како и лица што со пресуда на дисциплинскиот суд за студентите е исклучено од високошколската установа.

Член 102

Бројот на студентите што можат да се запишат по правило не се ограничува.

По исклучок, ако не е можно да се организира настава за сите пријавени студенти, може, по предлог од советот на високошколската установа, со одлука на Извршниот совет привремено да се предвиди определено ограничување.

Во случаите кога бројот на пријавените студенти го надминува бројот на студентите што можат да се запишат, изборот помеѓу пријавените кандидати се врши според одредбите на конкурсот.

Член 103

Запишувањето на студентите се врши во роковите предвидени во статутите на високошколските установи.

Запишувањето на студентите на факултети здружени во универзитет се врши во роковите предвидени во статутот на универзитетот.

Член 104

Студентите што завршиле настава од прв степен имаат право да ги продолжат студиите на наставата од втор степен, ако ги исполнат условите предвидени со статутот и конкурсот на високошколската установа на која се запишуваат.

Член 105

На наставата на постдипломски студии можат да се запишат лица што го завршиле вториот степен на наставата од она стручно или научно подрачје за кое се организира наставата од постдипломски студии, под услови определени со статутот на високошколската установа.

Член 106

Поблиски одредби за преминување на студентите од една на друга високошколска установа за признавање на семестрите и испитите, правата на студентите што свршиле средни стручни училишта за премин на несоодветните високошколски установи, правата на лицата што положиле приемен испит за запишување на една високошколска установа за премин на друга таква установа, како и други прашања во врска со запишувањето на студенти се регулираат со статутите на високошколските установи.

б) Редовни и вонредни студенти**Правила на студирањето****Член 107**

На високошколските установи се запишуваат редовни и вонредни студенти.

По исклучок со пропис на Извршниот совет или со одлука на органот предвиден со актот за основувањето, на одделни високошколски установи привремено може да се одложи воведувањето на вонредно студирање.

Како редовни студенти се запишуваат граѓани што не се во постојан работен однос.

Како вонредни студенти се запишуваат граѓани што се во постојан работен однос, како и граѓани што од објективни причини не се во работен однос или од оправдани причини не можат да ја следат наставата организирана за редовните студенти.

Член 108

Редовните студенти ги запишуваат и ги заверуваат семестрите според одредбите на статутите.

Член 109

Редовните студенти можат да се запишат во следната година ако ги положиле со статутот пропишаните испити од претходната година.

Редовните студенти што не ги положиле со статутот пропишаните испити за преминување во повисока година на студиите ги губат сите повластици што ги имаат како студенти.

Сите повластици што ги имаат како студенти ги губат и студентите што не ќе дипломираат до крајот на календарската година во која го завериле последниот семестар. Во статутите на високошколските установи може да се предвиди овој рок поради оправдани причини да трае до истекот на идната учебна година.

Член 110

Студентите што ги изгубиле повластиците на редовни студенти, повторно ги здобиваат кога по положените заостанати испити редовно го запишат семестарот.

Член 111

Вонредните студенти се запишуваат еднаш годишно.

Вонредните студенти не ги заверуваат семестрите.

Вонредните студенти се запишуваат во наредната година под исти услови како редовните.

Член 112

Со статутите на високошколските установи се предвидуваат испитните рокови.

За вонредните студенти можат да се предвидат и рокови надвор од роковите предвидени за редовните студенти.

Член 113

Студентите, кои најмалку со средна оцена осум во редовните испитни рокови го завршиле полагањето на испитите од годината во која се запишани, имаат право да полагаат испити од повисоката година и пред заверката на пропишаните семестри, ако благовремено ги свршиле пропишаните задолжителни вежби.

Правото од претходниот став студентите го задржуваат се додека пропишаните испити ги полагаат со најмала средна оцена осум.

Поблиски одредби за овозможување на изразито вредни и способни студенти да ги завршат студиите и пред предвидените рокови, се предвидуваат со статутите на високошколските установи.

Член 114

Со статутите на високошколските установи ќе се предвидат условите и посебните испитни правила за здобивање диплома за завршен прв или втор степен на наставата односно на виша школа, без оглед на одредбите за редовното и вонредното студирање.

Испитните правила од претходниот став можат да се предвидуваат само за лица што во својата претходна работа соодветна за високошколската установа на која се пријавиле за студирање се истакнале со своите способности.

Член 115

Студентите имаат право и должност да ги посетуваат предавањата, семинарите и вежбите, како и другите форми на наставната работа и да полагаат испити.

Правата и должностите на студентите во поглед на посетувањето на предавањата, практичните вежби и другите форми на наставната работа се определуваат со статутите.

Член 116

Студентите активно се вклучуваат низ различни форми на здружување и самоуправување во општествениот живот и образовно-воспитната работа со цел за развивање иницијатива, самостојност, свесна дисциплина и одговорност како и активна помош на наставниците во остварувањето на целта на образованието и воспитувањето.

Член 117

Студентите можат да основуваат стручни, културни и други здруженија.

Правилата на здруженијата од претходниот став треба да бидат во согласност со овој закон.

Член 118

Студентите уживаат право на здравствена и социјална заштита и други повластици согласно посебните прописи.

Материјалното помагање на студентите (кредитирањето и стипендирањето) се уредува со посебни прописи.

Студентите кои ги исполнуваат условите предвидени со конкурсот за прием имаат право да се користат со сместување во студентските домови и исхрана во студентските ресторани.

Условите за користење, сместување во студентските домови и исхрана во студентските ресторани се содржат во статутите на тие установи.

Член 119

Студентите имаат право да учествуваат во работата на органите на управувањето на високошколските установи согласно со одредбите од свој закон и статутите.

Студентите учествуваат и во управувањето со установите што се занимаваат со прашањата на студентите, согласно со овој закон и одредбите на статутите на тие установи.

Член 120

Статусот на студент престанува со дипломирање, со испишување од високошколската установа, со осуда на казна строг затвор или казна затвор подолг од 6 месеци, додека трае издржувањето на казната, со осуда од дисциплинскиот суд за студентите со казна привремено или трајно исклучување од високошколската установа.

Член 121

Решенија за престанокот на својството студент, за губење повластици на редовните студенти и за здобивање право на полагање испити и во случаи кога студентите не се запишани во семејните, донесува деканот односно директорот на високошколската установа или од него овластено лице.

Член 122

Поблиски одредби за режимот на студиите и повластиците на студентите и нивните должности содржат статутите.

в) Дисциплинска одговорност**Член 123**

Студентите се должни да се придржуваат за статутот и другите прописи на високошколската установа, како и да го чуваат угледот на студентот и високошколската установа.

Член 124

За потешки повреди на должностите од претходниот член (дисциплински престапи) студентите одговараат дисциплински пред дисциплински су-

дови за студентите, а за полесни повреди (дисциплински неуредности) одговараат пред дисциплински комисији.

Член 125

За дисциплински престапи судовите можат да ги изречуваат следниве казни:

1. опомена;
2. укор;
3. забрана за запишување на два или повеќе семестри односно една или повеќе години;
4. исклучување од високошколската установа за време од една до три години.

Член 126

Изречената дисциплинска казна за дисциплински престап на студентите советот на високошколската установа може, по претходно прибавено мислење од дисциплинскиот суд, да ја опрости или ублажи.

Член 127

За дисциплински неуредности комисиите можат да изречуваат казни:

1. опомена;
2. укор.

Член 128

Со статутот на високошколската установа ќе се пропишат поблиски одредби за дисциплинската одговорност на студентите, дисциплински судови и комисији и за дисциплинската постапка.

VII. НАСТАВНИЦИ И СОРАБОТНИЦИ НА ВИСОКОШКОЛСКИТЕ УСТАНОВИ**1. Звања****Член 129**

Наставниците на факултетите, високите школи и уметничките академии се редовни професори, вонредни професори, виши предавачи, доценти и предавачи.

Наставниците на вишите школи и педагошките академии се професори и предавачи на виша школа.

Член 130

За редовен професор може да биде избран кандидат што има докторат на науките и покажува особена способност за водење на наставата и има такви научни или високостручни објавени трудови или други признаени постигања врз основа на кои влијае врз развивањето на научната мисла и усовршувањето на праксата.

За вонреден професор може да биде избран кандидат што има докторат на науките, што покажува особена способност за наставничка работа и има побројни и позначајни научни или стручни трудови.

За доцент може да биде избран кандидат што има степен на магистер или специјалист, што владее со проблемите на својата дисциплина и покажува способност за самостојна наставничка работа.

Член 131

За редовен и вонреден професор односно доцент може да биде избран и кандидат што завршил настава од втор степен, а нема докторат на нау-

ките односно степен на магистер или специјалист, ако ги исполнува другите услови од претходниот член и ако биде хабилитиран врз основа на свои научни или стручни трудови или врз основа на други остварувања од значење за науката или праксата и истакнувања во успешното водење на работите од својата струка.

Хабилитацијата од претходниот став ја врши наставничкиот совет на предлог од комисијата за избор на наставници.

Член 132

По исклучок од претходните членови за редовен професор може да биде поканет редовен професор од друг факултет, висока школа или уметничка академија односно истакнат научник и стручњак чии научни и стручни трудови уживаат општи признанија.

Член 133

За виши предавач може да биде избран кандидат што завршил настава од втор степен, има побројни стручни трудови, повеќегодишно искуство во наставата или во успешното водење на работите на својата струка и покажува изразити способности и самостојност во изведувањето на наставата.

За предавач може да биде избран кандидат што завршил настава од втор степен, а владее со проблемите на својата дисциплина и има посебно здобиено искуство во праксата и способност за изведување на наставата и работата со студентите.

Член 134

За професор на виша школа може да биде избран кандидат што завршил настава од втор степен, има стручни трудови, здобиено искуство во наставата или во структурата и покажува способност и самостојност во изведувањето на наставата.

За предавач на виша школа може да биде избран кандидат што завршил настава од втор степен, а владее со проблемите на својата дисциплина и има практични искуства и способност за изведување на наставата.

Член 135

Соработници на високошколските установи се асистенти и лектори.

На високошколски установи организирани за наставна и научна работа и на катедрите можат да се избираат стручни соработници и виши стручни соработници, научни соработници, виши научни соработници и научни советници.

Во наставните центри за вонредните студенти можат да се избираат стручни соработници.

Член 136

Во случај на потреба можат да бидат избрани и хонорарни наставници и соработници на начин и под условите што важат за избор на наставници и соработници.

Член 137

Со статутите на високошколските установи се предвидуваат поблиски услови за избор на наставници, асистенти и лектори.

Условите за избор на другите соработници се предвидуваат со посебни прописи.

2. Избор

Член 138

Изборот на наставниците и соработниците се врши врз основа на конкурс.

Конкурсот го распишува советот на високошколската установа по предлог на наставничкиот совет или по сопствена иницијатива.

Конкурсот мора да биде објавен.

Начинот на објавувањето на конкурсот се одредува со статут.

Член 139

За оцена на пријавените кандидати наставничкиот совет на високошколската установа образува стручна комисија.

Стручната комисија се состои од наставници и научни работници стручњаци од потесната специјалност за која се врши изборот.

Членовите на стручната комисија, треба да го имаат најмалку она звање за кое се врши изборот.

Член 140

Стручната комисија ја сочинуваат најмалку два члена.

При изборот на редовните професори и научните советници стручната комисија се состои најмалку од три члена.

Член 141

Стручната комисија поднесува извештај за пријавените кандидати.

Извештајот на стручната комисија се објавува.

Содржината и начинот на објавувањето на извештајот се одредуваат со статутите.

Член 142

Врз основа на извештајот на стручната комисија наставничкиот совет на високошколската установа врши избор меѓу пријавените кандидати.

При изборот на редовен професор и научен советник во гласањето учествуваат редовните и вонредните професори односно научните советници и вишите научни соработници.

При изборот во другите наставнички и научни звања учествуваат сите наставници и научни соработници.

Во другите случаи во изборот учествуваат сите членови на наставничкиот совет.

Изборот на наставниците и соработниците го потврдува советот на високошколската установа.

3. Должности на наставниците и соработниците

Член 143

Наставниците ја изведуваат наставата и учествуваат во исполнувањето на научните задачи на установата.

Наставниците ги воведуваат студентите во теоретските и практичните знаења, во методите на научната работа и ги воспитуваат како свесни граѓани на социјалистичката заедница.

Наставниците се грижат за издигањето на наставниот и научниот подмладок и за развивањето на научната работа.

Член 144

Научните работници ги извршуваат научните задачи на установата и, согласно одредбите од статутот на установата, учествуваат во изведувањето на наставата.

Член 145

Соработниците на наставните и наставно-научните установи помагаат при изведувањето на наставата, им помагаат на наставниците и научните работници во извршувањето на нивните научни задачи и учествуваат во извршувањето на другите задачи на установата.

Стручните соработници на научните установи им помагаат на научните работници во извршувањето на нивните задачи, и согласно одредбите од статутот на установата, учествуваат во извршувањето и на другите задачи на установата.

Член 146

Наставниците и соработниците согласно овој закон имаат право и должност да учествуваат во управувањето на високошколската установа во определени работи.

Член 147

Наставниците и соработниците се должни да се придржуваат кон статутот на високошколските установи како и другите правила и да го чуваат угледот на наставник односно соработник и угледот на установата.

Член 148

Хонорарните наставници и соработници имаат исти права и должности како и редовните наставници и соработници.

Хонорарните наставници и соработници не можат да бидат декани односно продекани, директори, заменици-директори на високошколските установи.

Член 149

Работното време на наставниците и соработниците на високошколските установи се определува со општите прописи за работното време на работните луѓе.

Со статутите на високошколските установи се пропишуваат минималните задолженија на наставниците и соработниците на високошколските установи во наставната и научната работа, како и во исполнувањето на другите задачи на установата.

4. Преизбор на наставници и соработници**Член 150**

Редовните професори и научните советници не се преизбираат.

Вонредните професори, вишите предавачи, доцентите и вишите научни соработници и професорите на вишите школи се преизбираат секоја петта година.

Другите наставници и соработници се преизбираат секоја трета година.

Член 151

Советот на високошколската установа, по предлог од наставничкиот совет или по своја иницијатива, кога го бараат тоа интересите на унапредува-

њето на наставната и научната работа во одделна струка или научна дисциплина, може да одлучи надвор од одредбите од претходниот член, да се распише конкурс за избор на наставници, научни работници и соработници.

На конкурсот може да учествува и лицето што го зазема местото за кое се распишува конкурсот.

Доколку на конкурсот не учествува лицето што го зазема местото за кое е распишан конкурс се смета дека поднело отказ за престанок на работниот однос.

Член 152

Постапката за преизборот се пропишува со статутите на високошколските установи.

5. Престанок на работниот однос**Член 153**

На наставниците и научните работници на факултетите, високите школи, уметничките академии и нивните наставни и научни установи им престанува редовниот работен однос по правило со наполнета седумдесетта година на животот.

По исклучок од претходниот став со одлука на советот надлежен за потврдување на изборот наставникот односно научниот работник може да се задржи во редовен работен однос и по навршената седумдесетта година на животот, ако е тоа од посебен интерес за наставата или за науката и ако за тоа постои негова согласност.

Одлуката на советот за продолжување на редовниот работен однос во смисла на претходниот став, се обновува секоја година.

На другите наставници и соработници на високошколските установи им престанува редовниот работен однос според прописите за работните односи.

Член 154

По исклучок од претходниот член, ако за тоа постои потреба или ако наставникот односно научниот работник поднел барање за пензионирање по одлука на советот на високошколската установа, на наставникот или научниот работник, кој ги исполнува условите за старосна пензија според општите прописи, може да му престане редовниот работен однос и пред наполнетата седумдесетта година на животот, согласно општите прописи.

Член 155

Со одлука на советот на високошколската установа а по предлог на наставничкиот совет на наставник, научен работник или соработник може да му престане работниот однос и пред истекот на времето на кое е избран, ако се установи дека не е во можност да ја врши својата должност или дека е морално неподобен за позивот во кој се наоѓа.

Против одлуката на советот од овој и претходниот член може да се изјави жалба до Извршниот совет

6. Дисциплинска одговорност**Член 156**

За неисполнување на своите должности наставниците и соработниците на високошколските установи одговараат дисциплински пред посебни дисциплински судови.

За дисциплинска одговорност и за дисциплинските казни сходно се применуваат соодветните прописи за работните односи.

Член 157

На високошколските установи постојат првостепени и второстепени дисциплински судови за наставниците и соработниците.

Со статутите на високошколските установи се определува составот на судот, постапката, како и одредувањето на дисциплинските обвинители.

VIII ЗДРУЖУВАЊЕ НА ВИСОКОШКОЛСКИТЕ УСТАНОВИ

Член 158

Заради унапредување и координирање на дејноста на високошколските установи, заради расправанье по заеднички прашања и извршување на други задачи одредени со актот за основање и статутот, високошколските установи се здружуваат во универзитет.

За претресување на прашања од заеднички интерес и извршување на други задачи, високошколските установи можат, покрај универзитетот, да се здружуваат и во други заедници и здруженија на територијален и стручен принцип.

Член 159

Универзитетот се основа со закон.

Член 160

За основање на универзитет е потребно здружување на најмалку три факултета или високи школи, односно уметнички академии.

Вишите школи и педагошките академии можат да бидат во состав на универзитетот.

Условите и постапката за прием на вишите школи и педагошки академии во универзитетот се утврдуваат со статутот на универзитетот

Член 161

Универзитетот е правно лице.

Член 162

Со универзитетот се управува според начелата на самоупраување на работните луѓе во здружените работни организации.

Член 163

Универзитетот има свој статут.

Статутот на универзитетот содржи одредби за организацијата на универзитетот, изборот, делокругот и одговорноста на органите на управување, за правата и должностите на високошколските установи во составот на универзитетот, одредби за високошколските студии и научната работа, одредби за студентите и наставниците за кои високошколските установи во составот на универзитетот претходно се згоговориле дека треба да се регулираат на единствен начин, како и други прашања од заеднички интерес за високошколските установи.

Со статутот на универзитетот се утврдуваат и формите на остварување на самоуправните права на работната заедница и работните луѓе што ги вршат административните и други работи на универзитетот,

прашања за кои непосредно одлучуваат членовите на работната заедница и начинот на тоа одлучување како и други меѓусебни односи.

Статутот на универзитетот пред донесувањето им се доставува на мислење на високошколските установи во состав на универзитетот.

Статутот на универзитетот го утврдува универзитетскиот совет и го доставува на Собранието на СР Македонија за потврдување.

Член 164

Средствата за основање на универзитетот и за вршење на неговата дејност ги обезбедува општествената заедница, високошколските установи во состав на универзитетот како и други работни организации во зависност од задачите и програмот за работа.

Универзитетот може да основа фондови согласно својот статут

Член 165

Со универзитетот управуваат универзитетски совет и ректор.

1. Универзитетски совет

Член 166

Универзитетскиот совет го сочинуваат:

1. најмалку по еден претставник од секоја високошколска установа во состав на универзитетот избран од редот на наставниците на установите;

2. најмалку три претставника на студентите на високошколските установи во состав на универзитетот;

3. членови што ги именува Собранието на СР Македонија од редот на научните, стручните и други јавни работници.

Ректорот и проректорите на универзитетот се членови на универзитетскиот совет по својот положај.

Со статутот на универзитетот се определува бројот на членовите на советот што ги именува Собранието на СР Македонија, а бројот на членовите на советот што се избираат од редот на наставниците на високошколските установи, како и бројот на членовите што ги избираат студентите како и начинот на нивниот избор.

Член 167

Членовите на универзитетскиот совет се избираат односно именуваат на две години, со тоа што секоја година се врши избор на половината од вкупниот број на членовите на советот. Никој не може да биде избран двапати едноподруго за член на советот.

Телото што ги избира, односно именува членовите на советот може одделни членови да ги отповика односно разреши и пред истекот на времето од претходниот став.

Поблиски одредби за изборот, отповикувањето односно разрешувањето на членовите на советот се донесува со статутот на универзитетот.

Член 168

Универзитетскиот совет избира претседател на советот од редот на своите членови.

Член 169

Универзитетскиот совет ги разгледува општите прашања од значење за организацијата и работата на здружените високошколски установи и дава препораки за координација на наставната и научната дејност на високошколските установи во состав на универзитетот а особено.

1. донесува статут на универзитетот по претходно прибавено мислење од здружените високошколски установи;

2. се грижи за усогласување на програмите за развитокот на високошколските установи;

3. го именува секретарот на универзитетот;

4. го утврдува финансискиот план и завршната сметка за средствата што ги остварува универзитетот за извршување на своите задачи;

5. ги разгледува прашањата од значење за научно-истражувачката работа и плановите на научната работа на високошколските установи што се во состав на универзитетот;

6. одлучува за основањето на организациони единици на универзитетот;

7. донесува прописи за дисциплинската одговорност на студентите;

8. дава согласност на правилата на студентските здруженија што делуваат во рамките на универзитетот;

9. расправа за материјалната положба и здравствената заштита на студентите и донесува заклучоци и препораки;

10. врши надзор над користењето на општествениот имот со кој управуваат организационите единици на универзитетот;

11. врши и други работи определени со закон и статутот на универзитетот.

2. Ректор**Член 170**

Ректорот на универзитетот го претставува универзитетот, ги извршува одлуките на советот и се грижи за законитоста на работата на универзитетот.

Ректорот на универзитетот врши промоција на степенот доктор на науките, ги потпишува докторските дипломи и врши други работи определени со закон и статут на Универзитетот.

Член 171

Со статутот на универзитетот може да се определи универзитетот да има еден или повеќе проректори.

Член 172

Ректорот и проректорите ги избира универзитетското собрание од редот на професорите на високошколските установи во состав на универзитетот со тајно гласање согласно одредбите на статутот на Универзитетот.

Ректорот и проректорите се избираат на две години. Истото лице може повторно да биде избрано за ректор односно проректор.

Универзитетско собрание**Член 173**

Во почетокот на секоја учебна година, а по потреба и во текот на годината, универзитетскиот со-

вет свикува претставници на универзитетско собрание на наставниците, соработниците и студентите на високошколските установи во состав на универзитетот како и членовите на работната заедница на администрацијата на универзитетот.

Универзитетското собрание е јавно.

На Универзитетското собрание се расправа за прашањата на високошколското образование, научната работа и другите прашања од интерес за високошколските установи и студентите.

Поблиски одредби за составот и работата на универзитетското собрание содржи статутот на универзитетот.

Работна заедница**Член 174**

Работните луѓе во организационите единици на администрацијата на универзитетот како членови на работната заедница имаат права на самоуправување непосредно и преку советот на работната заедница, според начелата за самоуправување на работните луѓе во управата.

Начинот на остварувањето на самоуправните права од претходниот став се утврдуваат со статутот на универзитетот.

Член 175

За работните односи на работните луѓе во универзитетот се применуваат општите прописи за работните односи во органите на управата.

IX. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ**Член 176**

До крајот на 1965 година докторат на науките може да се здобие и според одредбите на законот за докторатот на науките.

Член 177

Од денст на влегувањето во сила на овој закон престануваат да важат:

1. Законот за Вишата педагошка школа во Скопје („Службен весник на НРМ“ бр. 36/56);

2. Законот за вишата школа за социјални работници („Службен весник на НРМ“ бр. 24/60);

3. Законот за основање оддели на Техничкиот и Медицинскиот факултет на Универзитетот во Скопје („Службен весник на НРМ“ бр. 23/59);

4. Одлуката за основање Виша педагошка школа во Штип („Службен весник на НРМ“ бр. 32/59);

5. Уредбата за продолжување со работа на вишите педагошки школи во Скопје и Штип како педагошки академии („Службен весник на НРМ“ бр. 26/61);

6. Решение за основање виши земјоделски школи во Битола и Струмица („Службен весник на НРМ“ бр. 37/60);

7. Решение за основање виши економски школи во Прилеп, Тетово и Куманово („Службен весник на НРМ“ бр. 37/60);

8. Решение за основање Педагошка академија во Битола („Службен весник на СРМ“ бр. 9/64);

9. Уредбата за составот на стручната комисија и за начинот на избор во звањето професор и предавач на виша школа („Службен весник на НРМ“ бр. 42/60);

10. Одлуката за условите и начинот на спроведувањето на конкурсите во вишите педагошки школи („Службен весник на НРМ“ бр. 25/60);

11. Одлуката за условите и начинот на спроведувањето на конкурсите на Вишата школа за социјални работници во Скопје („Службен весник на НРМ“ бр. 25/60);

12. Одлуката за начинот и условите за запишување и продолжување студии на факултетите на Универзитетот во Скопје на лица што завршиле виши школи („Службен весник на НРМ“ бр. 25/60);

13. Уредбата за изземавање на Медицинскиот факултет во Скопје со сите негови институти и Клиничката болница во Скопје од општо раководство на Министерството за наука и култура и ставање под општо раководство на Министерството за народно здравје („Службен весник на НРМ“ бр. 3/50);

14. Уредбата за основање шумска опитна станица „Караорман“ на Земјоделско-шумарскиот факултет во Скопје;

15. Одлуката за условите и начинот на спроведувањето на конкурсите за упис во вишите економски и вишите земјоделски школи („Службен весник на НРМ“ бр. 32/60);

16. Уредбата за основање студентски дом во Скопје („Службен весник на НРМ“ бр. 3/49, 17/49 и 1/51).

Член 178

Со денот на влегувањето во сила на овој закон продолжуваат со работа како високошколски установи:

1. Филозофскиот факултет во Скопје;
2. Медицинскиот факултет во Скопје;
3. Земјоделско-шумарскиот факултет во Скопје;
4. Техничкиот факултет во Скопје;
5. Економскиот факултет во Скопје;
6. Правниот факултет во Скопје;
7. Природно-математичкиот факултет во Скопје;
8. Педагошката академија во Скопје;
9. Вишата школа за социјални работници во Скопје;
10. Педагошката академија во Штип;
11. Вишата економска школа во Прилеп;
12. Вишата земјоделска школа во Струмица;
13. Вишата земјоделска школа во Битола, и
14. Педагошката академија во Битола.

Член 179

Филозофскиот, медицинскиот, земјоделско-шумарскиот, техничкиот, економскиот, правниот и природно-математичкиот факултет се здружени во универзитетот.

Седиштето на Универзитетот е во Скопје.

Член 180

Високошколските установи и Универзитетот целокупното работење ќе го ускладат со одредбите на овој закон во рок од шест месеци по влегувањето во сила на овој закон.

Член 181

Овој закон влегува во сила осмиот ден од неговото објавување во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

123.

Врз основа на член 152 став 5 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, издавам

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СОЦИЈАЛНИ УСТАНОВИ

Се прогласува Законот за социјални установи, што го донесе Собранието на Социјалистичка Република Македонија на седницата на Републичкиот собор одржана на 6 април 1965 година и на седницата на Социјално-здравствениот собор одржана на 12 април 1965 година.

У. бр. 77

13 април 1965 год.

Скопје

Претседател

на Собранието на СРМ,

Видое Смилевски, с. р.

Согласно член 32 од Уставниот закон за спроведување на Уставот на СРМ, Законот за социјалните установи („Службен весник на НРМ“ бр. 40/55) се усогласува со Уставот на Социјалистичка Република Македонија и во него се вршат измени и дополненија, така што неговиот текст гласи:

ЗАКОН

ЗА СОЦИЈАЛНИ УСТАНОВИ

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

Социјални установи во смисла на овој закон се оние установи што укажуваат социјална заштита на деца, младина и возрасни, на кои заштитата им е нужна од социјално-здравствени, воспитно-образовни или други причини.

Дејноста што социјалните установи ја вршат е од посебен општествен интерес.

Член 2

Социјалната заштита што социјалните установи ја укажуваат на своите штитеници се состои во сместување, прехрана, одгледување, воспитување, советување, работно оспособување, рехабилитација, лекарски надзор, закрепување, одмор и друго.

Член 3

Социјалната установа е самостојна и самоупразна работна организација.

Установата има својство на правно лице.

Член 4

Социјалната установа во склад со законот донесува статут и други општи акти со кои се уредуваат односите во истата.

Со статутот на социјалната установа особено се утврдува:

- внатрешната организација на установата;
- органите на управувањето, нивниот состав, делокруг, одговорност и нивните меѓусебни односи;
- надзорните и стручните органи, нивниот состав, избор, правата и должностите;
- условите за именување на директор, делокругот на директорот, условите кои треба да ги исполнуваат лицата на раководни места и нивните овластувања и одговорност;
- прашањата за уредување на работните односи;
- основите и критериумите за распределба на доходот и личниот доход, за намената на фондовите, образување и користењето на средствата на фондовите;
- постапката за измената и дополнувањето на статутот и донесувањето на другите општи акти како и начинот за нивното објавување;
- прашањата за кои работната организација одлучува со референдум, како и прашањата кои се изнесуваат на разгледување пред работната заедница;
- други прашања од значење на самоуправањето во установата и нејзиното послување.

Член 5

Во остварувањето на своите задачи социјалните установи соработуваат меѓусебно, со органите за социјална заштита, како и со сите други заинтересирани органи и организации одредени со статутот.

Член 6

Социјалните установи се здобиваат со средства за својата работа од надоместоците што ќе ги остварат за вршењето на дејноста или услугите, согласно општите прописи за установите.

Член 7

Надзорот над работата на установата се врши според прописите кои важат за установите.

II. ВИДОВИ НА СОЦИЈАЛНИ УСТАНОВИ

Член 8

Социјални установи во смисла на одредбите на овој закон се:

- установи за дневен престој на деца;
- домови за доенчиња и мали деца;
- домови за деца и младина;
- домови-фамилии;
- советувалишта за деца и младинци;
- прихватилишта за деца и младина;
- установи за воспитно запуштени деца и младина;
- одморалишта за деца и младина;
- установи за деца и младина со физички и психички недостатоци;
- прихватилишта за возрасни;
- установи за стари лица;
- установи за оспособување и запослување на инвалидни лица;
- установи за згрижување на возрасни лица потполно и трајно неспособни за работа;
- центри за социјална работа;
- заводи за социјални прашања;
- останати установи кои се основаат со задача да даваат посебен вид на социјална заштита.

Видот на установата се одредува спрема основниот вид на заштита што таа на корисниците им ја дава.

III. ОСНОВАЊЕ И ПРЕСТАНОК НА СОЦИЈАЛНИ УСТАНОВИ

а) Основање на социјални установи

Член 9

Социјална установа може да се основа ако постои потреба за вршење на одредена дејност во областа на социјалната заштита, ако се обезбедени средства за нејзиното основање и почеток со работа и ако се исполнети другите пропишани услови.

Пред донесувањето на актот за основање на социјалната установа основачот е должен сестрано да ги испита потребите и условите за основањето на установата и за тоа да прибави мислење од заинтересираните органи и организации.

Член 10

Социјална установа може да основаат општествено-политичките заедници, месните заедници, работните и другите организации.

Центри за социјална работа и заводи за социјални прашања, можат да основаат само соодветните општествено-политички заедници.

Социјалната установа може да отпочне со работа ако за нејзиното основање се обезбедени потребните финансиски средства, градежните и техничките услови (техничка документација), условите во поглед на организацијата, техничката и стручната спрема, бројот и видот на стручните работници, како и други услови потребни за правилно одвивање на работата во истата.

б) Престанок на социјалните установи

Член 11

Социјалната установа престанува:

- кога престане потребата за нејзиното постоење;
- кога се спои со друга социјална установа, односно се припои или се подели на две установи;
- кога престанат да постојат општите, стручните и техничките услови предвидени за постоењето на установата;
- кога во целост или во голема мера ги занемари работите со што се оневозможува остварувањето на целите за кои е основана установата;
- во други случаи предвидени со општите прописи за установите.

Член 12

Актот за престанокот на социјалната установа поради непостоење на потребата од нејзината дејност го донесува собранието на општината на чие подрачје е седиштето на установата.

Ако основачот е Републиката актот за престанокот на установата го донесува Извршниот совет.

Акт за престанок на социјалната установа поради непостоење на потреба од нејзината дејност не може да се донесе ако општествено-политичката заедница, работната или друга организација што ја основала

смета дека и понатаму постои потреба од дејноста со која се бави установата.

Член 13

Пред донесувањето на актот за престанокот на социјалната установа ќе се прибави мислење од установата, како и од органите и организациите што се заинтересирани за работата на установата или за остварувањето на задачите на општествената служба заради која е основана установата.

Член 14

За спојување на социјалната установа и за припојување на една социјална установа кон друга социјална установа одлучуваат советите односно работните заедници на тие установи, а во социјалните установи во кои не се формира совет — се одлучува со референдум.

За поделба на социјална установа на две или повеќе установи одлучува работната заедница, а во установата во која не се образува совет се одлучува со референдум.

IV. УПРАВУВАЊЕ ВО СОЦИЈАЛНИТЕ УСТАНОВИ

Член 15

Работниците во социјалните установи ги остваруваат своите права на управување непосредно и преку органите на управување на кои им доверуваат одделни функции во склад со законот и статутот на установата.

Член 16

Во социјалните установи постојат следните органи на управување: совет, управен одбор и директор.

Со статутот на установата можат да се образуваат стручни, надзорни и други органи на установата.

Член 17

Во управувањето со определени работи на установата учествуваат и заинтересирани граѓани и претставници на заинтересираните организации и општествената заедница, како членови на советот на установата. Со статутот на установата се определува бројот на претставниците на општествената заедница, како и кои заинтересирани организации делегираат свои претставници во советот на установата.

Доколку собрание на општината на чие подрачје се наоѓа социјалната установа не е нејзин основач, има право во советот на установата да делегира одреден број на членови предвиден со статутот на установата.

Во социјалните установи во кои се сместени деловно способни корисници, истите во советот на установата избираат свои претставници.

а) Совет

Член 18

Советот на социјалната установа го сочинуваат членови кои ги именува основачот, членови кои ги делегираат одделни органи, установи и организации и членови што работната заедница од својата средина ги бира. Работната заедница избира најмалку две третини од членовите на советот.

Во установата чија работна заедница има помалку од 30 членови, функциите на советот ги врши работната заедница на установата.

Член 19

Советот на социјалната установа избира претседател од редот на членовите на работната заедница.

Во социјалната установа чија работна заедница има помалку од 5 члена, претседателот на советот може да биде избран и од претставниците на општествената заедница.

Мандатот на членовите на советот трае 2 години со тоа што половината од нив се бираат секоја година.

Исто лице не може да биде избрано за член на советот два пати едноподо друго.

Член 20

Советот одлучува за општите прашања на установата, а особено:

- донесува статут и други општи акти;
- донесува планови и програми за работа и развиток на установата;
- донесува финансов план и завршна сметка;
- одлучува за проширувањето и промената на дејноста;

- распишува конкурс за директор, го именува и го разрешува;

- ги разгледува предлозите и преставките на заинтересираните органи, организации и граѓани во врска со работата на установата;

- врши и други работи и одлучува за други општи прашања кои со закон и со статутот на установата му се ставени во надлежност.

За внатрешната организација на работата и распоредбата на доходот во установата, како и за работните односи, освен за именување на раководни работни места, одлучуваат само членовите на советот кои ги избира работната заедница од редот на своите членови (совет во потесен состав).

б) Управен одбор

Член 21

Управниот одбор на установата го сочинуваат членовите кои ги избира советот од редот на членовите на работната заедница.

Кога работната заедница ги врши функциите на советот членовите на управниот одбор ги избира работната заедница.

Бројот на членовите на управниот одбор и определен број на заменици се одредува со статутот на установата.

Во установата чија работна заедница има помалку од 10 членови, функцијата на управниот одбор ја врши работната заедница.

Директорот на установата по својот положај е член на управниот одбор.

Претседателот на советот не може да биде член на управниот одбор.

Член 22

Управниот одбор од својата средина избира претседател.

Директорот на социјалната установа не може да биде избран за претседател на управниот одбор.

Член 23

Мандатот на членовите на управниот одбор трае една година.

Исто лице не може да биде избрано за член на управниот одбор повеќе од два пати еднопосредно.

Член 24

Управниот одбор одлучува за работата на социјалната установа, приготвува предлози на општите акти и плановите за работа и развојот на установата, се грижи за извршување на актите и заклучоците на советот и врши и други работи што му се ставени во делокруг врз основа на закон или статутот на установата.

в) Директор**Член 25**

Директорот на социјалната установа го именува советот врз основа на предлогот на конкурсната комисија.

Именувањето и разрешувањето на директорот се врши по општите прописи за именување и разрешување на директор во работна организација.

Член 26

За директор на социјалната установа може да биде именувано лице што ги исполнува условите предвидени со статутот на установата.

Член 27

Директорот на социјалната установа раководи со нејзиното работење и ги извршува одлуките на органите на управувањето на установата.

Директорот се грижи за законитоста на работата во установата.

Член 28

Директорот особено ги врши следните работи:

- ја организира работата на установата и непосредно раководи со истата;
- врши право на наредбодател за извршување на финансискиот план на установата;
- се грижи за стручната работа на установата;
- ја застапува установата;
- решава за примањето и отпуштањето на корисниците на услугите на установата;
- донесува акти за извршувањето на заклучоците на советот и управниот одбор;
- врши и други работи кои со закон и статутот на установата му се ставени во надлежност.

V. ПРИМАЊЕ, ИЗДРЖУВАЊЕ И ОТПУШТАЊЕ НА КОРИСНИЦИТЕ**Член 29**

Социјалната установа е должна да ги остварува целите за кои е основана.

Установата може, освен дејностите определени со актот за нејзиното основање да врши со соодветна надокнада и други работи, односно услуги на поединци, работни и други организации кои произлегуваат од нејзината дејност и задачи (давање на стручни совети, мислења и др.).

Член 30

Својата дејност социјалната установа може да ја прошири ако проширувањето произлегува од основ-

ната дејност на установата или служи за остварувањето на задачите поради кои е основана и кога вршењето на таквата дејност не оди на штета на основната дејност на установата.

Промената или проширувањето на дејноста може да се изврши со акт на советот на установата во согласност со основачот на установата.

Член 31

Социјалната установа чија задача е сместување и издржување на лица од одделни категории, должна е да го прими корисникот ако располага со слободно место и ако корисникот ги исполнува условите за примање во установата според статутот и актот за основање.

Член 32

За примањето на лица во социјална установа односно неговото отпуштање од истата, одлучува директорот.

Против решението на директорот, може да се изјави жалба до управниот одбор.

Жалбата се поднесува во рок од 15 дена по приемот на решението за примање односно отпуштање од установата.

Член 33

Корисникот кој не е задоволен од услугите на социјалната установа и постапката на одговорните и другите лица во установата може да бара од директорот случајот да го испита. Директорот е должен без одлагање да го сослуша корисникот и после тоа да одлучи по неговото барање. Ако корисникот е незадоволен со решението за спорното прашање, може да се обрати до управниот одбор на установата кој донесува решение.

Член 34

Надокнадата за издржување ја плаќа корисникот или лицето односно органот што по законот се должни да се грижат за неговото издржување, што пред социјалната установа се обврзале да ги сносат трошоците за издржување на корисникот.

Член 35

Меѓусебните права и должности на установите и корисникот, односно лицата кои се задолжени за нивното издржување се регулираат со договор.

Член 36

Со статутот на социјалната установа и со другите општи акти се уредува начинот и условите за вршење на дејноста, давањето на услугите и начинот на остварувањето на правата на корисниците.

Член 37

Социјалната установа на погоден начин најмалку еднаш годишно ја известува јавноста за својата работа и за извршувањето на своите задачи.

Начинот на известувањето на јавноста се утврдува со статутот на установата.

Член 38

Социјалната установа приготвува годишен извештај за својата работа кој јавно се претресува на седниците на органите на управувањето и од работната заедница на установата.

Годишниот извештај од претходниот став установата го доставува на основачот и општинското собрание на чие подрачје се наоѓа установата.

Член 39

Социјалните установи водат единствена евиденција и документација за својата работа која ја пропишува Републичкиот секретар за народно здравје и социјална политика.

VI. ЗАВРШНА ОДРЕДБА

Член 40

Овој закон стапува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

124.

Врз основа на член 152 став 5 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, издавам

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА РЕПУБЛИЧКИОТ ФОНД ЗА ИСТРАЖУВАЧКИ РАБОТИ ВО РУДАРСТВОТО

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за Републичкиот фонд за истражувачки работи во рударството, што го донесе Собранието на Социјалистичка Република Македонија на седницата на Републичкиот собор одржана на 6 април 1965 година и на седницата на Стопанскиот собор одржана на 12 април 1965 година.

У. бр. 69

13 април 1965 год.

Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Видоџ Смилевски, с. р.

Согласно член 32 од Уставниот закон за спроведување Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Законот за Републичкиот фонд за истражувачки работи во рударството („Службен весник на НРМ“ бр. 11/63) се усогласува со Уставот на Социјалистичка Република Македонија и во него се вршат измени и дополнувања кои гласат:

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА РЕПУБЛИЧКИОТ ФОНД ЗА ИСТРАЖУВАЧКИ РАБОТИ ВО РУДАРСТВОТО

Член 1

Во Законот за Републичкиот фонд за истражувачки работи во рударството („Службен весник на НРМ“ бр. 11/63) во член 3 став 1 зборовите „програмата за истражувачки работи во рударството“ се заменуваат со зборовите „финансискиот план на фондот“.

Во истиот член ставот 2 се брише и се додаваат нови ставови 2 и 3:

Средствата на фондот се утврдуваат и распоредуваат со финансискиот план.

Финансискиот план го донесува управниот одбор на Фондот во согласност со Собранието на СРМ.

Член 2

Членот 4 се менува и гласи:

„Средствата на Фондот можат да ги користат општествено-политичките заедници и работните организации“.

Член 3

Во член 6 став 2 се брише.

Член 4

Членот 8 се менува и гласи:

„Фондот има статут.“

Статутот содржи одредби за целите и задачите на Фондот, органот на управување и начинот на неговата работа, за работењето на Фондот, за изворите на приходите на Фондот, за средствата на Фондот, за органот кој е овластен за располагање со средствата и е одговорен за законитоста и правилноста на употребата на средствата на Фондот, за администрацијата на Фондот и за нејзините одговорности за правилно вршење на административните работи и ракувањето со средствата на Фондот, како и за другите работи и задачи од делокругот на органот на управувањето на Фондот, за правата и должностите на органот на управување спрема основачот на Фондот и корисниците на средствата на Фондот, за постапката за донесување на финансиски план и завршна сметка на Фондот, начинот на известувањето на јавноста за работењето на Фондот, како и за другите прашања од значење за самоупраувањето и работењето на Фондот.

Статутот на Фондот го донесува Управниот одбор на Фондот, а го потврдува Собранието на Социјалистичка Република Македонија“.

Член 5

Член 9 се менува и гласи:

„Со Фондот управува Управен одбор кој се состои од најмалку 7 членови кои ги именува Извршниот совет.“

Мандатот на членовите на Управниот одбор трае две години. Секоја година се врши менување на половината од членовите на Управниот одбор. Исто лице не може да биде именувано за член на Управниот одбор повеќе од два мандатни периоди еднопо друго“.

Член 6

Член 10 се менува и гласи:

„Управниот одбор на Фондот:

- 1) донесува статут на Фондот,
- 2) донесува финансиски план и завршна сметка на Фондот,
- 3) одлучува за давање средства од Фондот,
- 4) го контролира користењето на одобрените средства од Фондот,
- 5) врши и други работи определени со прописи и со Статутот на Фондот“.

Член 7

По член 10 се додава нов член 10а кој гласи:

„Фондот го претставува и застапува претседателот на Управниот одбор на Фондот.“

Наредбодател за извршување на финансискиот план на Фондот е претседателот на Управниот одбор, а со Статутот на Фондот може да се определи ова наредбодавно право да се пренесе на друг член на Управниот одбор на Фондот“.

Член 8

Член 11 се брише.

Член 9

Член 12 се менува и гласи:

„Доколку со овој закон не е поинаку определено на Фондот се применуваат прописите за фондовите на општествено-политичките заедници“.

Член 10

Член 13 се брише.

Член 11

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на неговото објавување во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

125.

Врз основа на член 152 став 5 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, издавам

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за здравствено осигурување на земјоделците, што го донесе Собранието на Социјалистичка Република Македонија на седницата на Републичкиот собор одржана на 12 април 1965 година и на седницата на Социјално-здравствениот собор одржана на 12 април 1965 година.

У. бр. 124

13 април 1965 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Видос Смилевски с. р

Согласно член 32 на Уставниот закон за спроведување на Уставот на СР Македонија, Законот за здравствено осигурување на земјоделците („Службен весник на НРМ“ бр. 14/63 и „Службен весник на СРМ“ бр. 39/63) се усогласува со Уставот и во него се вршат изменувањата и дополнувањата кои гласат:

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ

Член 1

Во Законот за здравствено осигурување на земјоделците („Службен весник на НРМ“ бр. 14/63 и „Службен весник на СРМ“ бр. 39/63) во членот 22 став 1 во точка 1 после зборот „прегледи“ се додаваат зборовите „и лекување“.

Член 2

Во членот 23 став 2 зборовите „Општинскиот народен одбор на одделни седници на соборите“ се заменуваат со зборовите „Општинското собрание“.

Член 3

Во чл. 40 во став 2 последните зборови „го определува со посебен пропис Извршниот совет“ се заменуваат со зборовите „се определува со посебен закон“.

Член 4

Во чл. 57 ст. 1 точката на крајот на реченицата се брише и се додаваат зборовите „што ја образувале заедницата“.

Ставот 2 се менува и гласи:

„Собранието на Социјалистичка Република Македонија, ако тоа го бараат општите интереси, пропишува највисока граница до која собранијата на комуналните заедници можат да ја определат стопата на основниот придонес. Со тој пропис ќе се одреди и начинот за покривање на делот на обврската кој останал непокриен поради пропишување на највисоката граница на стопата на придонесот“.

Член 5

Членот 66 се менува и гласи:

„Од средствата на фондовите за здравствено осигурување обезбедени од основните придонеси се издвојува дел за надомест на заводот за вршење работите за спроведување на здравственото осигурување.“

Висината на надоместот од ставот 1 на овој член се одредува спогодбено помеѓу заводот и заедниците спрема видот и обемот на работата што ја врши заводот“.

Член 6

Во членот 68 после зборот „реосигурување“ се става запирка и се додаваат зборовите „за надомест на заводите за вршење работи за спроведување на здравственото осигурување“.

Член 7

Членовите 84—88 се бришат.

Член 8

Во членот 92 зборовите „Општинскиот орган на управата надлежен за работите на стопанството“ се заменуваат со зборовите „Надлежниот орган на општинското собрание“.

Член 9

Во законот зборовите: „режиски додаток“ се заменуваат со зборовите: „надомест на заводот за вршење работи за спроведување на здравственото осигурување“, а називите: „Закон за организација и финансирање на социјалното осигурување и Закон за здравствено осигурување“, се заменуваат со: „Основен закон за организација и финансирање на социјалното осигурување односно Основен закон за здравствено осигурување“.

Член 10

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на неговото објавување во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

126.

Врз основа на член 152 став 5 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, издавам

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА НАДОМЕСТОКОТ НА ТРОШОЦИТЕ И ШТЕТИТЕ НА ПРОТИВПОЖАРНИТЕ ЕДИНИЦИ ШТО УЧЕСТВУВААТ ВО ГАСНЕЊЕ НА ПОЖАРИ ИЛИ СПАСУВАЊЕ НА ПОДРАЧЈЕ НА ДРУГИ ОПШТИНИ

Се прогласува Законот за надоместокот на трошоците и штетите на противпожарните единици што учествуваат во гаснење на пожари или спасување на подрачје на други општини, што го донесе Собранието на Социјалистичка Република Македонија на седницата на Републичкиот собор одржана на 6 април 1965 година и на седницата на Организационо-политичкиот собор одржана на 12 април 1965 година

У. бр. 94

13 април 1965 година

Скопје

Претседател

на Собранието на СРМ,
Видое Смилевски с р

Согласно член 32 од Уставниот закон за спроведување Уставот на СРМ, Уредбата за надоместокот на трошоците и штетите на противпожарните единици што учествуваат во гаснење на пожари или спасување на подрачјата на други општини („Службен весник на НРМ“, бр. 7/58), се усогласува со Уставот на Социјалистичка Република Македонија, така што нејзиниот пречистен текст гласи.

ЗАКОН

ЗА НАДОМЕСТОКОТ НА ТРОШОЦИТЕ И ШТЕТИТЕ НА ПРОТИВПОЖАРНИТЕ ЕДИНИЦИ ШТО УЧЕСТВУВААТ ВО ГАСНЕЊЕ НА ПОЖАРИ ИЛИ СПАСУВАЊЕ НА ПОДРАЧЈЕ НА ДРУГИ ОПШТИНИ

Член 1

Со овој закон се утврдуваат условите за надоместокот на трошоците и штетите на противпожарните единици што учествувале во гаснењето на пожари или спасувањето на подрачјето на друга општина.

Член 2

Општината односно доброволното противпожарно друштво, чија противпожарна единица по повик учествувала во гаснење или спасување на подрачје на друга општина, има право на надоместок:

1 на трошоците за дораѓање на луѓето, за дотурување на справите, опремата и материјалите на местото на пожарот и за нивното враќање, и

2. за штетата причинета на противпожарните справи, опрема и материјалите за време на одењето на местото на несреќата, за време на работата и враќањето, доколку не е сторена по вина на самата противпожарна единица

Надоместокот по претходниот став се определува во висина на стварно направените трошоци односно претрпена штета.

Член 3

Надоместокот на трошоците и причинетите штети од претходниот член паѓаат на товар на општината чиј орган го упатил повикот

Споровите што ќе настанат во врска со обврските за плаќање на надоместокот или висината на истиот ги расправа надлежниот суд

Член 4

Штетата надоместена од осигурителните заводи по основ на осигурување на справите, опремата и материјалите не може да се наплатува од општината

Член 5

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

127.

Врз основа на член 152 став 5 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, издавам

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА УСОГЛАСУВАЊЕ НА ПРОПИСИТЕ ЗА ОДДЕЛНИ УСТАНОВИ ОСНОВАНИ ОД РЕПУБЛИЧКИТЕ ОРГАНИ

Се прогласува Законот за усогласување на прописите за одделни установи основани од републичките органи, што го донесе Собранието на Социјалистичка Република Македонија на седницата на Републичкиот собор одржана на 12 април 1965 година и на седницата на Организационо-политичкиот собор одржана на 12 април 1965 година

У. бр. 133

13 април 1965 година

Скопје

Претседател

на Собранието на СРМ,
Видое Смилевски, с р

Согласно член 32 од Уставниот закон за спроведување Уставот на Социјалистичка Република Македонија, прописите за одделни установи основани од републичките органи се усогласуваат со Уставот на Социјалистичка Република Македонија со закон чиј текст гласи

ЗАКОН

ЗА УСОГЛАСУВАЊЕ НА ПРОПИСИТЕ ЗА ОДДЕЛНИ УСТАНОВИ ОСНОВАНИ ОД РЕПУБЛИЧКИТЕ ОРГАНИ

Член 1

Установите основани од републичките органи и спрема кои тие до влегувањето во сила на овој закон, ги вршат правата на основач, продолжуваат да рабстат со задачите утврдени во актите за нивното основање.

Член 2

На установите од претходниот член, во поглед на финансирањето, управувањето, надзорот и другите статусни прашања, ќе се применуваат одредбите на соодветните закони за одделни видови на установи односно Основниот закон за установите, ако со одде-

лен закон, донесен во рамките на правата и должно- стите на Републиката, не е поинаку определено.

На установите за кои не се донесени одделни за- кони, а според актите за нивното основање во упра- вувањето учествуваат и претставници на општестве- ната заедница, до донесувањето на закон за соодвет- ниот вид установи, во поглед на управувањето ќе се применуваат одредбите од тие акти.

Член 3

Овој закон влегува во сила со денот на објаву- вањето во „Службен весник на Социјалистичка Ре- публика Македонија“.

128.

Врз основа на член 152 став 5 од Уставот на Со- цијалистичка Република Македонија, издавам

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРЕСТА- НОК НА ВАЖЕЊЕТО НА ЗАКОНОТ ЗА ДОБРО- ВОЛНИТЕ ПРОТИВПОЖАРНИ ДРУШТВА И ОДДЕЛНИ ПРОПИСИ ОД ОБЛАСТА НА ПРО- ТИВПОЖАРНАТА ЗАШТИТА

Се прогласува Законот за престанок на важење- то на Законот за доброволните противпожарни дру- штва и одделни прописи од областа на противпо- жарната заштита, што го донесе Собранието на Со- цијалистичка Република Македонија на седницата на Републичкиот собор одржана на 6 април 1965 го- дина и на седницата на Организационо-политичкиот собор одржана на 12 април 1965 година.

У. бр. 93

13 април 1965 година

Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Видо Смилевски, с. р.

Согласно член 32 од Уставниот закон за спрове- дување Уставот на Социјалистичка Република Ма- кедонија, Законот за доброволните противпожарни друштва („Службен весник на НРМ“ бр. 38/57 и 24/60), Уредбата за задолжително формирање на про- тивпожарни единици во населените места и инду- стриските населби („Службен весник на НРМ“, бр 18/58), Уредбата за заштита од пожари во стопан- ските организации и установи („Службен весник на НРМ“ бр. 11/60), Уредбата за заштита од пожар на стрмните посеви и сточната храна („Службен весник на НРМ“ бр. 17/62), се усогласуваат со Уставот на Социјалистичка Република Македонија и се доне- сува закон кој гласи:

ЗАКОН

ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕТО НА ЗАКОНОТ ЗА ДОБРОВОЛНИТЕ ПРОТИВПОЖАРНИ ДРУ- ШТВА И ОДДЕЛНИ ПРОПИСИ ОД ОБЛАСТА НА ПРОТИВПОЖАРНАТА ЗАШТИТА

Член 1

Престанува да важи Законот за доброволните противпожарни друштва („Службен весник на НРМ“ бр. 38/57 и 24/60).

Член 2

Доброволните противпожарни друштва и нив- ните сојузи ќе продолжат и понатаму да работат врз основа на одредбите од членовите 28—31 од Основ- ниот закон за заштита од пожар и Статутот на Про- тивпожарниот сојуз на Македонија

Член 3

Со влегувањето во сила на овој закон престану- ваат да важат и:

1. Уредбата за задолжително формирање на противпожарните единици во населените места и индустриските населби („Службен весник на НРМ“ бр. 18/58);

2. Уредбата за заштита од пожар во стопанските организации и установи („Службен весник на НРМ“ бр. 11/60);

3. Уредбата за заштита од пожар на стрмните посеви и сточната храна („Службен весник на НРМ“ бр 17/62).

Член 4

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјали- стичка Република Македонија“.

129.

Врз основа на член 152 став 5 од Уставот на Со- цијалистичка Република Македонија, издавам

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУ- ВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА УРЕДУВАЊЕ И КОРИ- СТЕЊЕ НА ГРАДСКОТО ЗЕМЈИШТЕ

Се прогласува Законот за изменување на Зако- нот за уредување и користење на градското земји- ште, што го донесе Собранието на Социјалистичка Република Македонија на седницата на Републич- киот собор одржана на 6 април 1965 година и на седницата на Стопанскиот собор одржана на 12 ап- рил 1965 година.

У. бр. 70

13 април 1965 година

Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Видо Смилевски с. р.

Согласно член 32 од Уставниот закон за спрове- дување Уставот, Законот за уредување и користење на градското земјиште („Службен весник на НРМ“ бр. 11/63) се усогласува со Уставот на Социјалистичка Република Македонија и во него се вршат измену- вања кои гласат:

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА УРЕДУВАЊЕ И КОРИСТЕЊЕ НА ГРАДСКОТО ЗЕМЈИШТЕ

Член 1

Во Законот за уредување и користење на град- ското земјиште („Службен весник на НРМ“ бр. 11/63) членовите 2, 3, 7, 9, 10, 17, 21, 26, 37, 40 и 41 се бришат.

Член 2

Глава „IV комунален придонес“ и членовите 27-36 се бришат.

Член 3

Членот 24 се менува и гласи:

„Општинското собрание може да пропише надоместок за отстапување градско земјиште на користење.

Височината на надоместокот за отстапување градско земјиште на користење не може да биде повисока од надоместокот пропишан за национализација на соодветно градско земјиште на тоа подрачје.

Надоместокот, според претходниот став, може да се воведи и за земјиште што е отстапено на користење пред влегувањето во сила на овој закон, ако таков не е исплатен, доколку со решението на општинското собрание или со договорот на општинското собрание и корисникот на тоа земјиште не е определено поинаку“.

Член 4

Член 25 се менува и гласи:

„Општинското собрание може одделни корисници на општинско градско земјиште да ги ослободи од плаќање на надоместокот“.

Член 5

Во член 5 став 1, член 6 став 1, член 12 став 1, член 13 став 2, член 14 став 1, член 18, член 22, член 38 став 1 и член 39 зборовите: „општинскиот народен одбор“ се заменуваат со зборовите „општинското собрание“.

Член 6

Глава „V преодни и завршни одредби“ станува глава „IV преодни и завршни одредби“.

Член 7

Во член 38 став 1 зборовите: „Советот надлежен за комунални работи на општинскиот народен одбор“ се заменуваат со зборовите „надлежниот орган на општинското собрание“.

Член 8

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

130.

Врз основа на член 152 став 5 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, издавам

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА АГРАРНА РЕФОРМА И КОЛОНИЗАЦИЈА НА ТЕРИТОРИЈАТА НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Се прогласува Законот за дополнување на Законот за аграрна реформа и колонизација на територијата на Народна Република Македонија, што го донесе Собранието на Социјалистичка Република Македонија на седницата на Републичкиот собор одр-

жана на 23 март 1965 година и на седницата на Организационо-политичкиот собор одржана на 12 април 1965 година.

У. бр. 102

13 април 1965 година

Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Видоџ Смилевски с р.

Согласно член 32 од Уставниот закон за спроведување Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Законот за аграрна реформа и колонизација на територијата на Народна Република Македонија („Службен весник на НРМ“ бр. 3/48, 10/49 и 32/57), се усогласува со Уставот на Социјалистичка Република Македонија и во тој закон се вршат дополнувања кои гласат:

ЗАКОН

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА АГРАРНА РЕФОРМА И КОЛОНИЗАЦИЈА НА ТЕРИТОРИЈАТА НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Член 1

По член 45-б се додаваат нови членови 45-в и 45-г кои гласат:

„Член 45-в

Одредбите на членовите 45-а и 45-б ќе се применуваат и на месните аграрни интересенти на кои, при спроведувањето на овој закон, заедно со земјата им биле доделени и станбени и други селскостопански згради што порано биле сопственост на бивши колонисти во Македонија или што по друг основ биле внесени во Фондот на општествената сопственост.

Член 45-г

Рокот на забраната од членот 28 за решенијата донесени според одредбите на членовите 45-а, 45-б и 45-в од овој закон се смета од денот кога било извршено доделувањето на земјата, станбената или друга селскостопанска зграда“.

Член 2

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

131.

Врз основа на член 152 став 5 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, издавам

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА УПРАВУВАЊЕ И РАСПОЛАГАЊЕ СО СРЕДСТВАТА НА ЗАЕДНИЧКИТЕ РЕЗЕРВИ НА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за управување и располагање со средствата на заедничките резерви на стопанските организации, што го донесе Собранието на Социјалистичка Република Македонија на седницата на

Републичкиот собор одржаната на 12 април 1965 година и на седницата на Стопанскиот собор одржана на 12 април 1965 година.

У. бр. 116

13 април 1965 година

Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Видо Смилевски с. р.

Согласно членот 32 од Уставниот закон за спроведување на Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Законот за управување и располагање со средства на заедничките резерви на стопанските организации („Службен весник на Народна Република Македонија“ бр. 24/61) се ускладува со Уставот на Социјалистичка Република Македонија и во него се вршат измени кои гласат:

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА УПРАВУВАЊЕ И РАСПОЛАГАЊЕ СО СРЕДСТВАТА НА ЗАЕДНИЧКИТЕ РЕЗЕРВИ НА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Член 1

Називот на Законот за управување и располагање со средствата на заедничките резерви на стопанските организации („Службен весник на Народна Република Македонија“ бр. 24/61) се менува и гласи: „Закон за формирање, употреба и располагање со средствата на заедничките резерви на стопанските организации“.

Член 2

Членот 1 се менува и гласи:

„Средствата на заедничките резерви на стопанските организации што се формираат според сојузниот закон, се републички и општински средства на заедничките резерви на стопанските организации (во натамошен текст: средства на заедничките резерви)“.

Член 3

Членот 2 се менува и гласи:

„Републичките средства на заедничките резерви се образуваат во издвојување 25% од износот што стопанските организации го уплатуваат во полза на средствата на заедничките резерви. Остатокот од 75% се уплатува во полза на општинските средства на заедничките резерви“.

Член 4

Членот 3 се менува и гласи:

„Републичките средства на заедничките резерви ќе се употребуваат за давање кредити на општинските средства на заедничките резерви. По исклучок, овие средства можат да се дадат и без обврска на враќање.“

Општинските средства на заедничките резерви ќе се даваат на стопанските организации како кредит, а по исклучок, и без обврска на враќање“.

Член 5

Во членот 4 зборовите: „на резервниот фонд“ се бришат; зборовите: „народниот одбор на општината“ се заменуваат со зборовите: „собранието на општи-

ната“; а зборовите: „а со средствата на заедничките резерви на Републичкиот резервен фонд“ се заменуваат со зборовите: „а со републичките средства на заедничките резерви“.

Член 6

Членот 5 се менува и гласи:

„Условите за давање и враќање на кредитите по овој закон ги утврдуваат управниот одбор и корисникот на кредитот.“

Договорот од името на средствата на заедничките резерви го заклучува претседателот на управниот одбор“.

Член 7

Членот 6 се менува и гласи:

„Административните работи на управниот одбор за републичките средства на заедничките резерви ги врши Републичкиот секретаријат за финансии, а за општинските средства — органот што ќе го определи општинското собрание.“

Органот од претходниот став може по спогодба да ги пренесе административните работи на банката“.

Член 8

Во членот 7 став 1 после зборот: „давање“ се додава зборот: „општински“ и се бришат зборовите: „на резервниот фонд на општината“; а во истиот став во точка а) алинеја 2 зборовите: „соборот на производителите“ се заменуваат со зборовите: „соборот на работните заедници“.

Член 9

Во членот 8 зборовите: „средства од заеднички резерви на Републичкиот резервен фонд“ се заменуваат со зборовите: „Републичките средства на заедничките резерви“.

Член 10

Во членот 9 став 1 зборот: „банка“ се заменува со зборовите: „Службата на општественото книговодство“; а зборовите „политичко-територијалната единица“ се заменуваат со зборовите: „општествено-политичката заедница“.

Во истиот член во став 2 зборовите: „и органот на управата надлежен за работи на финансиите“ се заменуваат со зборовите: „Органот“, а зборот: „банка“ се заменува со зборовите: „Службата на општественото книговодство“.

Член 11

Во членот 10 зборовите: „Законот за буџетите и финансирањето на самостојните установи“ се заменуваат со зборовите: „прописите на фондовите на општествено-политичките заедници“.

Член 12

Членовите 11 и 12 се бришат.

Член 13

Со влегувањето во сила на овој закон престанува да важи Одлуката за процентот од средствата на заедничките резерви на стопанските организации што му припаѓаат на Резервниот фонд на Народна Република Македонија („Службен весник на Народна Република Македонија“ бр. 23/61).

Член 14

Овој закон влегува во сила со осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

132.

Врз основа на член 152 став 5 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, издавам

У К А З**ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПАТИШТА**

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за патишта, што го донесе Собранието на Социјалистичка Република Македонија на седницата на Републичкиот собор одржана на 6 април 1965 година и на седницата на Стопанскиот собор одржана на 12 април 1965 година.

У. бр. 66

13 април 1965 година

Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Видоје Смилевски, с. р.

Согласно член 32 од Уставниот закон за спроведување Уставот на СРМ, Законот за патишта („Службен весник на СРМ“ бр. 11/63) се усогласува со Уставот и во него се вршат изменувања и дополнувања, кои гласат:

З А К О Н**ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПАТИШТА**

Член 1

Во Законот за патишта („Службен весник на СРМ“ бр. 11/63) по член 2 се додаваат 4 нови члена 2а, 2б, 2в и 2г кои гласат.

„Член 2а

Патиштата од II и III ред ги определува Извршниот совет.

Патиштата од IV ред ги определува општинското собрание.

Член 2б

Категоријата на пристапните патишта кои се надоврзуваат на патиштата од I, II и III ред, ја определува Извршниот совет, а категоријата на пристапните патишта кои се надоврзуваат на патиштата од IV ред — општинското собрание.

Член 2в

Републичкиот секретаријат за сообраќај и врски може да пропише водење и на други податоци, покрај податоците предвидени во чл. 11 од Основниот закон за јавни патишта.

Член 2г

Патиштата од I, II и III ред се од посебен интерес за Републиката“.

Член 2

Во член 4 се додава нов член 4 кој гласи:

„Извршниот совет може да определи реконструкција на пат од I ред и со помала широчина на коловозот, но така што да се обезбеди можност за подоцнежнo проширување на коловозот до широчината предвидена во член 18 од Основниот закон за јавните патишта“.

Член 3

Во член 6 став 4 зборовите „Народниот одбор на околицата, односно општината“ се заменуваат со зборовите „Извршниот совет, односно општинското собрание“.

Член 4

Во член 7 став 1 зборовите „од 10 тони“ се заменуваат со зборовите „од најмалку 10 тони“.

Во став 2 зборовите „народниот одбор на околицата“ се заменуваат со зборовите „Извршниот совет“, а зборовите „народниот одбор на општината“ со зборовите „општинското собрание“

Член 5

Во член 11 став 1 зборовите „републичкиот орган на управата надлежен за работите на сообраќајот“ се заменуваат со зборовите „Републичкиот секретаријат за сообраќај и врски“.

Член 6

По член 11 се додава нов член 11а кој гласи:

„Технички преглед на јавните патишта од I, II и III ред и објектите изградени на нив врши комисија што ја именува Републичкиот секретаријат за сообраќај и врски

Технички преглед на јавните патишта од IV ред врши комисија што ја именува органот на управата надлежен за работите на сообраќајот на општинското собрание“.

Член 7

По член 12 се додава нов член 12а кој гласи:

„Во смисла на член 58 од Основниот закон за јавните патишта надлежен орган за патиштата од I, II и III ред е Републичкиот секретаријат за сообраќај и врски, а за патишта од IV ред органот на управата надлежен за работите на сообраќајот на општинското собрание“.

Член 8

Во член 15 став 4 зборот „патниот“ се заменува со зборот „заштитниот“.

Член 9

Во член 16 зборовите „народниот одбор на општината“ се заменуваат со зборовите „општинското собрание“.

Член 10

Во член 17 став 1 и 2 зборовите „општинскиот народен одбор“ се заменуваат со зборовите „општинското собрание“ а во став 2 зборовите „органот на управата надлежен за работите на градежништвото на склискиот народен одбор“ се заменуваат со зборовите „Републичкиот секретаријат на управата надлежен за работите на градежништвото“.

Член 11

Во член 18 став 1 зборовите „околицкиот или“ се бришат, а зборовите „општинскиот народен одбор“ се заменуваат со зборовите „општинското собрание“.

Член 12

Во член 20 став 4 зборот „заштита“ се заменува со зборот „патишта“.

Член 13

Во член 28 точка 1 и 3 се менуваат и гласат:

„1. Републичкиот секретаријат за сообраќај и врски за патиштата од I, II и III ред.

3. Органот на управата надлежен за работите на сообраќајот на општинското собрание за патишта од IV ред“.

Точка 2 се брише.

Член 14

По член 29 се додава нов член 29а, кој гласи:

„Дозвола за вонреден превоз сходно член 49 од Основниот закон за јавни патишта издаваат претпријатијата за патишта за делот од својата мрежа и во случаите кога превозот се врши на мрежата од 2 или повеќе претпријатија“.

Член 15

Во член 30 став 2 зборовите „републичкиот орган на управата надлежен за работите на сообраќајот“ се заменуваат со зборовите: „Републичкиот секретаријат за сообраќај и врски“.

Член 16

Во член 31 став 1 по зборовите „Основниот закон“ се додаваат зборовите „и овој закон“.

Во став 2 зборот „стопанските“ се заменуваат со зборот „работните“.

Член 17

Во член 34 став 1 и 2 зборовите „народниот одбор на општината“ се заменуваат со зборовите „општинското собрание“.

Член 18

Во член 36 зборовите „народните одбори на општините“ се заменуваат со зборовите: „општинските собранија“.

Член 19

По член 38 се додава нов поднаслов „IIа — Инспекција на јавните патишта“ и членовите 38а, 38б, 38в, 38г и 38д гласат:

„Член 38а

Работите на инспекцијата на јавните патишта ги вршат органите на управата надлежни за сообраќај, (органи на управата надлежни за работите на инспекцијата на јавните патишта).

Работите на инспекцијата, кои се однесуваат на патишта од I, II и III ред, се работи од интерес на Републиката.

Член 38б

Органот на управата, надлежен за работите на инспекцијата на јавните патишта на општинското собрание, ги врши сите работи на инспекцијата на јавните патишта, освен работите кои со овој закон, прописите донесени врз основа на него и со посебен закон се ставени во надлежност на други органи.

Органот на управата, надлежен за работите на инспекцијата на јавните патишта на општинското собрание, врши надзор над изведувањето на работите, според одобрената инвестициона програма и проектот, при реконструкцијата или изградбата на патишта од IV ред, над примената на техничките нормативи и стандардите во поглед на извршува-

њето работите и материјалот потребен за реконструкција и изградба на патишта од IV ред, како и над извршувањето обврските на претпријатијата за патишта предвидени во договорите склучени со општината.

Член 38в

Работите на инспекцијата на јавните патишта од надлежноста на Републиката ги врши Републичкиот секретаријат за сообраќај и врски.

Републичкиот секретаријат за сообраќај и врски се грижи: за правилното организирање, вршење и унапредување инспекцијата на јавните патишта, за стручното усовршување на инспекторите, врши непосреден надзор над работите на општинските органи надлежни за работите на инспекцијата на јавните патишта и им укажува стручна помош, врши работи на инспекцијата на јавните патишта што му се ставени во надлежност со закон или пропис донесен врз основа на закон.

Републичкиот секретаријат за сообраќај и врски врши непосреден надзор над изведувањето на работите, според одобрената инвестициона програма и проект, при реконструкцијата или изградбата на јавни патишта од I, II и III ред, над примената на техничките нормативи и стандарди во поглед на извршените работи и материјалите употребени за реконструкција или изградба на јавни патишта од I, II и III ред, над извршувањето на обврските над претпријатието за патишта предвидени со договор склучен со Републиката, како и над наменското користење на средствата за реконструкција или изградба на јавни патишта од I, II и III ред.

Член 38г

Републичкиот секретаријат за сообраќај и врски може на органите на управата, надлежни за работите на инспекцијата на јавните патишта при општинските собранија, да им издава стручни упатства за примена на републичките прописи во вршењето на инспекциските работи.

Републичкиот секретаријат за сообраќај и врски може да бара од органите на управата, надлежни за работите на инспекцијата на општинските собранија, извештај за нивната работа, податоци потребни за решавање на инспекциските работи како и извршување на определена инспекциска работа од свсја надлежност со поднесување на извештај за нејзиното извршување.

Органот, од кој е барано извршувањето, е должен да постапи по барањето и притоа да се придржува кон дадените упатства.

Републичкиот секретаријат за сообраќај и врски непосредно ги врши работите од надлежноста на органите на управата надлежни за работите на инспекцијата на јавните патишта на општинските собранија кога:

1) општинското собрание не определило орган на управата кој ќе ги врши работите на инспекцијата на јавните патишта;

2) органот на инспекцијата не ги врши инспекциските работи за кои е надлежен или во вршењето на тие работи постојат битни недостатоци;

3) во итни случаи поради одлагање може да настане опасност по животот и безбедноста на луѓето.

Во случаите од точка 2 и 3 Републичкиот секретаријат за сообраќај и врски ќе го извести органот на управата, надлежен за работите на инспекцијата на јавните патишта на општинското собрание, за преземањето на работите и мерките за непосредна инспекција и, ако причините на итноста тоа го дозволуваат, ќе го повика да присуствува на инспекцијата.

Член 38д

Републичкиот секретар за сообраќај и врски ќе пропише која стручна спрема мораат да имаат и кои други услови мораат да исполнуваат работниците во Републичкиот секретаријат за сообраќај и врски и работниците во органите на инспекцијата за патишта на општинските собранија што се овластени да вршат работи на инспекцијата на јавните патишта“.

Член 20

Во член 39 уводната реченица се менува и гласи:

„Со парична казна од 30.000 до 1.000.000 динари ќе се казни за прекршок работна организација или друго правно лице кое“.

Во став 2 зборовите „од 1.000 до 20.000 динари“ се заменуваат со зборовите „од 10.000 до 50.000 динари“.

Член 21

Во член 40 зборовите „од 1.000 до 20.000 динари“ се заменуваат со зборовите од „5.000 до 50.000 динари“.

Член 22

Во член 41 став 1 зборовите: „од 20.000 до 300.000 динари“ се заменуваат со зборовите „од 50.000 до 500.000 динари“, а по зборовите „за прекршок“, се додаваат зборовите „работна организација или друго“.

Во став 3 зборовите „од 1.000 до 20.000 динари“ се заменуваат со зборовите „5.000 до 50.000 динари“.

Член 23

Во член 42 зборовите „од 1.000 до 20.000 динари“ се заменуваат со зборовите: „од 5.000 до 50.000 динари“.

Член 24

Во член 43 зборовите „политичко-територијалната единица“ се заменуваат со зборовите „Општествено-политичка заедница“.

Член 25

Во член 44 зборовите „стопански организации, установи“ се заменуваат со зборовите „работни организации“.

Член 26

Законодавно-правната комисија на Собранието на СРМ ќе утврди пречистен текст на Законот за патишта.

Член 27

Овој закон влегува во сила осмиот ден од неговото објавување во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

133.

Врз основа на член 152 став 5 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, издавам

У К А З ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА РАСПОДЕЛБА НА СРЕДСТВОТА НАМЕНЕТИ ЗА ЈАВНИ ПАТИШТА

Се прогласува Законот за изменување на Законот за распределба на средствата наменети за јавни патишта, што го донесе Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата на Републичкиот собор одржана на 23 март 1965 година и на седницата на Стопанскиот собор одржана на 12 април 1965 година.

У. бр. 99

13 април 1965 година

Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Видос Смилевски, с. р.

Согласно чл. 32 од Уставниот закон за спроведување Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Законот за распределба на средствата наменети за јавни патишта („Службен весник на НРМ“ бр. 11/62), се усогласува со Уставот и во него се вршат изменувања кои гласат:

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА РАСПОДЕЛБА НА СРЕДСТВОТА НАМЕНЕТИ ЗА ЈАВНИ ПАТИШТА

Член 1

Во Законот за распределба на средствата наменети за јавни патишта („Службен весник на НРМ“ бр. 11/62) во чл. 1 став 1 алинеја прва се менува и гласи: „на Социјалистичка Република Македонија 70%“.

Алинеја втора се брише.

Во истиот член став 2, алинеја прва се менува и гласи: „на Социјалистичка Република Македонија 40%“.

Алинеја втора се брише.

Член 2

Во член 5 зборовите „народните одбори на општините“ се заменуваат со зборовите „општинските собранија“.

Член 3

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на неговото објавување во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

134.

Врз основа на член 152 став 5 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, издавам

У К А З ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА МЕРИЛАТА ЗА РАСПОДЕЛБА НА ПРИХОДИТЕ ЗА ПАТИШТА ОД БЕНЗИН И ПЛИНСКО МАСЛО

Се прогласува Законот за мерилата за распределба на приходите за патишта од бензин и плинско масло, што го донесе Собранието на Социјалистичка

Република Македонија на седницата на Републичкиот собор одржана на 12 април 1965 година и на седницата на Стопанскиот собор одржана на 12 април 1965 година.

У. бр. 119

13 април 1965 година

Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Видо Смилевски, с. р.

Согласно член 32 од Уставниот закон за спроведување Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Уредбата за мерилата за распределба на приходите за патишта („Службен весник на НРМ“ бр. 8/62) се усогласува со Уставот на Социјалистичка Република Македонија и се донесува Закон кој гласи:

ЗАКОН ЗА МЕРИЛАТА ЗА РАСПОДЕЛБА НА ПРИХОДИТЕ ЗА ПАТИШТА ОД БЕНЗИН И ПЛИНСКО МАСЛО

Член 1

Приходите остварени во определен износ од малопродажната цена на бензин и плинско масло се распределуваат по категории патишта и тоа:

- | | |
|----------------------------------|-------|
| 1. за патишта од I, II и III ред | 80% и |
| 2. за патишта од IV ред | 20% |

Член 2

Претпријатијата што вршат искористување, одржување, реконструкција и изградба на патиштата од повеќе категории се должни средствата од претходниот член да ги користат првенствено за патиштата од повисок ред според следните мерила:

1. поголемо сообраќајно оптоварување;
2. послаба состојба на патот;
3. поголемо економско значење на патот; и
4. зголемена опасност по безбедноста на сообраќајот.

Член 3

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на неговото објавување во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

КОНКУРСИ

Врз основа на чл. 244 и 245 од ЗЈС и Правилникот за спроведување на конкурсите за пополнување на местата на наставниот и воспитниот персонал во училиштата и другите воспитни установи („Службен весник на НРМ“ бр. 16/58.), Конкурсната комисија при Советот за просвета на Собранието на општината Охрид, а на предлог одлуките на Советите на училиштата

распишува

РЕДОВЕН КОНКУРС

за пополнување на слободните наставнички места во училиштата и другите просветно-воспитни установи од подрачјето на општините Охрид, за учебната 1965/66 година и тоа:

I. Гимназија „Климент Охридски“ — Охрид

1. Професор по социјалологија со основи на политичка економија — — — — — 1
2. Професори по англиски јазик — — — — — 2
3. Професори по физичко и здравствено воспитување — — — — — 2
4. Професор, наставник до стручен учител по ОТО — — — — — 2
Услови: Под т. 1 и 2 да има завршено факултет — соодветна група
Под т. 3 со завршен ДИФ
Под т. 4 со ВПШ — ОТО или средно стручно училиште.

II. Економско училиште „Мите Богоески“ — Охрид

1. По предметот англиски и германски јазик — професор до наставник — — — — — 1
Услови: Завршен филозофски факултет — соодветна група, ВПШ — соодветна група

III. Училиште за ученици во стопанството „Михајло Ташко Јаковлески“ — Охрид

1. Наставник по предметот техничко цртање со дополние на друг стручен предмет — — — — — 1
2. Наставник по предметот технологија на обработка — — — — — 1
3. Наставник по предметот технологија на материјалите со дополние на друг предмет — — — — — 1
Услови: Под т. 1 завршено средно техничко училиште машински или електросмер.
Под т. 2 и 3 да има завршено виша стручна педагошка школа или виша техничка школа — машински или електро смер.

ОСНОВНИ УЧИЛИШТА

IV. Основно училиште „Климент Охридски“ — Охрид

1. За предметот запознавање на природата и биологија — професор до наставник со завршен соодветен факултет или педагошка академија — — — — — 1
2. За предметот биологија и хемија, професор до наставник со завршен соодветен факултет или педагошка академија — — — — — 1
3. За предметот математика, професор до наставник со завршен соодветен факултет или педагошка академија — — — — — 1
4. За предметот физика, професор до наставник со завршен соодветен факултет или педагошка академија — — — — — 1

V. Основно училиште „Григор Прличев“ — Охрид

1. Наставник до професор со завршена педагошка академија или филозофски факултет група македонски-српско-хрватски јазик со над 6 год. служба во струката и положен стручен испит — — — — — 1
2. Наставник до професор со завршена педагошка академија или филозофски факултет група македонски јазик или југословенска книжевност со над 6 год. служба во струката и положен стручен испит — — — — — 1
3. Наставник до професор по англиски јазик со завршена педагошка академија или филозофски факултет — романска група со дополна на македонски јазик — — — — — 1

4. Наставник до професор по руски јазик со завршена педагошка академија или филозофски факултет — славјанска група — 1
5. Наставник до професор по географија со завршена педагошка академија или природо-математички факултет — група географија, историја или само географија со над 6 години служба и положен стручен испит — — — — — 1
6. Наставник до професор по историја-географија со дополна на општество со завршена ПА или филозофски факултет соодветна група — — — — — 1
7. Наставник по ОТО со завршена ПА група ОТО-физика завршена виша техничка или средно техничка — машински смер — — — — — 1
8. Учител со завршена учителска школа, над три години служба во структурата и положен стручен испит за подрачното училиште во с. Велестово — — — — — 1

VI. Основно училиште „Братство Единство“ — Охрид

- I. Паралелки со македонски наставен јазик
1. За предметите — математика и физика — наставник до професор од соодветна струка — — — — — 1
2. За предметите — историја и географија — наставник до професор од соодветна струка — — — — — 1
- II. Паралелки со турски наставен јазик
1. За предметот македонски јазик — ќе предава во III-те и IV-те одделенија, со турски и шиптарски наставен јазик (по можност да ги познава турскиот и шиптарскиот јазик) наставник со завршено ВПШ — — — — — 1
2. Македонски јазик — предава од V—VIII — паралелки со турски наставен јазик. Наставник со ВПШ, да гарантира дека најмалку 3 учебни години ќе остане во ова училиште — — — — — 1

VII. Основно училиште „Коле Неделковски“ — с. Велгошти

1. Наставник по мајчин јазик со дополна на друг предмет — — — — — 1
Услови: Завршено ВПА со или без пракса.
2. Наставник по математика — физика — — — — — 1
Услови: Завршена ВПШ — соодветна група предмети со или без пракса.
3. Наставник по биологија-хемија — — — — — 1
Услови: Завршена ВПА — соодветна група предмети со или без пракса.
4. Наставник по историја-географија — — — — — 1
Услови: Завршена ВПА — соодветна група предмети со или без пракса
5. Наставник по руски јазик — — — — — 1
Услови: Завршена ВПА — соодветна група предмети со или без пракса.

VIII. Основно училиште „Наум Охридски“ — с. Пештани

1. Наставник по математика-физика — — — — — 1
2. Наставник по биологија-хемија — — — — — 1
3. Наставник по историја-географија — — — — — 1

4. Наставник по француски јазик со дополнување по други предмети — — — — — 1
5. Учител за одделенска настава I—IV с. Лубаништа — — — — — 1
Услови: Кандидатите за местата под 1—4 да имаат завршена ВПШ — соодветна група, со или без стручен испит, а за работното место под 5 завршена учителска школа.

IX. Основно музичко училиште — Охрид

1. Наставник по дувачки инструменти — — — — — 1
2. наставници по виолина — — — — — 2
Услови: Под точка 1 во предвид доаѓаат кандидати со завршен отсек кларинет, а со завршена академија, виша педагошка или средна музичка школа.
Под точка 2 во предвид доаѓаат кандидати кои завршиле отсек вислина, а со завршена академија, виша педагошка или средна музичка школа.

X. Основно училиште „Светозар Вукмановиќ — Темпе“ с. Белчишта

1. Наставник за предметот македонски јазик при централното училиште во с. Белчишта — — — — — 1
2. Учител за изведување на одделенска настава при подрачната паралелка во с. Злести — — — — — 1
3. Учител за изведување на одделенска настава при подрачната паралелка во с. Средорече — — — — — 1
Услови: Под точка 1 кандидатот да има завршено педагошка академија — група македонски јазик.
Под точка 2 и 3 да имаат завршено учителска школа со дипломски испит.

XI. Основно училиште „Горѓи Блажески“ — с. Слатино

1. Директор на училиштето — — — — — 1
Наставник до учител со положен стручен испит и пет години пракса.
2. Наставник по македонски јазик — — — — — 1
3. Наставник по српско-хрватски јазик — — — — — 1
4. Наставник по математика — — — — — 1
5. Наставник по физика и хемија — — — — — 1
Услови: Под т. 2, 3, 4, 5 завршена ВПШ — соодветна група.
6. Наставник до стручен учител за физичко воспитување — — — — — 1
7. Наставник до стручен учител за музичко воспитување — — — — — 1

XII. Основно училиште „Богоја Милески — с. Велмеј

1. Наставник по биологија и хемија — — — — — 1
2. Наставник по историја и географија — — — — — 1
3. Наставник по математика и физика — — — — — 1
4. Стручен учител за ликовно воспитување и општо-техничко образование — — — — — 1
5. Директор на училиштето — — — — — 1
Услови: Под точка 1, 2, 3 да има завршено ВПШ;

Под точка 4 да има завршено стручно училиште;

Под точка 5 да има завршено ВПА со над 5 години пракса.

XIII. Основно училиште „Елисие Попески — Маркс“ — с. Врбјани

1. Наставник по математика — — — — 1
 2. Наставник по физика и др. предмети — 1
 3. Наставник по физичко воспитување и др. предмети — — — — — 1
 4. Учител за подрачната паралелка во с. Турје — — — — — 1
 5. Учител за подрачната паралелка во с. Лактиње — — — — — 1
- Услови: Наставниците за предметна настава да имаат завршено педагошка академија за предметна настава. Под 1, 2 соодветна група на предмети на ПА, додека под 3 да има завршено ВППШ или фискултурна школа. Учителите за одделенска настава под бр. 4 и 5 да имаат завршено учителска школа.

XIV. Основно училиште „Гоце Делчев“ — с. Косел

1. Наставник за предметот биологија—хемија со завршена педагошка академија — соодветна група — — — — — 1
2. За подрачната паралелка во село Скребџно — учител за одделенска настава со завршена учителска школа — — — — 1

XV. Основно училиште „Кочо Рацин“ — село Вапила

1. Директор на училиштето — — — — — 1
 2. Наставник за предметите: хемија, биологија, запознавање на природата со дополна на часови од други предмети — — — — 1
 3. Наставник за предметот француски јазик и музичко воспитување, со дополна часови и од други предмети — — — — 1
 4. Учители за работа во подрачната паралелка село Сирула — — — — — 2
- Услови: Под точка 1 — наставник со завршена педагошка академија. Под точка 2 и 3 наставник со завршена педагошка академија — соодветна група. Под точка 4 учители со завршена учителска школа.

XVI. Основно училиште „Димитар Влахов“ — с. Д. Лакочереј

1. Наставник со завршена педагошка академија за природна група на предмети — 1
2. Наставник или стручен учител за музика и физичко воспитување — — — — — 1

XVII. Основно училиште „Петар Чаулев“ — с. Куратица

1. Учител за работа со I одделение — — — 1
2. Учител за работа со комбинирана паралелка — III—IV — — — — — 1
3. Учител за работа со II одделение — — 1
4. Наставник за предметите математика и физика — — — — — 1
5. Наставник за предметите географија, историја, запознавање на општеството — — 1

6. Учител по предметите физичко воспитување, општотехничко образование и српско-хрватски јазик — — — — — 1
- Услови: Под т. 1, 2, 3 — учители со завршена учителска школа.

Под т. 4, 5 — ВППШ соодветна група.

Под т. 6 — стручен учител.

XVIII. Основно училиште „Мирче Ацев“, с. Завој

1. Учители за одделенска настава со завршена учителска школа — — — — — 2

XIX. Основно училиште „Павле Павлески“ — с. Плаќе

1. Учител со завршена учителска школа — 1

XX. Основно училиште „Кочо Рацин“ — с. Треништа

1. Наставник со завршена ВППШ — педагошка академија по предметите хемија, запознавање на природата во V одд. и домаќинство — — — — — 1
2. Наставник со завршена ВППШ — педагошка академија за предметот француски јазик со дополнение на друг предмет — 1
3. Стручен наставник со завршена ВППШ, стручен учител со завршена СФШ за предметите физичко и здравствено воспитување со дополнение на предметот биологија во VIII одделение — — — — — 1
4. Наставник со завршена ВППШ — педагошка академија за музичко воспитување со дополнение на предметот математика во V одделение — — — — — 1
5. Наставник со завршена ВППШ — педагошка академија за основи на општотехничко образование со дополнение на друг предмет — 1
6. Наставник со завршена ВППШ — педагошка академија за историја со дополнение на македонски јазик во V одделение — — 1

XXI. Ученички интернат „Климент Охридски“ — Охрид

1. Воспитач при ученичкиот дом „Климент Охридски“ — — — — — 1
- Услови: Да има завршено филозофски факултет, природно математички смер со прва специјалност математика.

Лицето што ќе се јави на овој конкурс, а е од друго место, патните, селидбените и др. трошоци ќе ги сноси сам

XXII. Основно училиште „Страшо Пинџур“ — с. Свиништа

1. Директор на училиштето — — — — — 1
2. Наставник по македонски јазик — — — 1
3. Наставник по француски јазик — — — 1
5. Наставник по ОТО и музичко воспитување — 1

Услови: Под точка 1 — кандидатот да има завршено педагошка академија или учителска школа со повеќегодишна пракса во структурата.

Под точка 2, 3 и 4 — кандидатите да имаат завршено педагошка академија, за наставникот по физичко воспитување да има завршено СФШ.

Под точка 5 — завршено средно музичко или стручно училиште за ОТО.

ОПШТА НАПОМЕНА

Пријавените кандидати по конкурсот ќе треба кон молбата да ги достават и податоците со други докази согласно чл. 17 од Правилникот за спроведување на конкурсите за пополнување на местата на наставниот и воспитниот персонал во училиштата и другите воспитни установи („Службен весник на НРМ“ бр. 16/58).

Кандидатите, пријавите — молбите со потребните документи се должни да ги достават непосредно до советот на училиштето.

Патните и селибени трошоци на примените кандидати нема да им се исплатуваат.

Краен рок за пријавување на конкурсот е 31 мај 1965 година. Пријавите поднесени по оваа дата нема да се земаат во предвид. (555)

КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА ПРИ УПРАВАТА ЗА ПАЗАРИШТА — БИТОЛА

р а с п и ш у в а

К О Н К У Р С

за пополнување на работното место управител

Кандидатите треба да имаат: висока спрема со три години стаж на раководни работни места, или више образование со 5 и средно со 10 години стаж

Плата по Законот за јавните службеници.

Документите по чл. 31 од Законот за јавните службеници да се доставуваат до Конкурсната комисија до 31-V-1965 година.

Настап на работа на 1-VI-1965 година. (564)

СОДРЖИНА

	Страна	
120. Указ за прогласување на Законот за измени и дополнувања на Законот за гимназијата — — — — —	321	Здравствено осигурување на земјоделците
Закон за измени и дополнувања на Законот за гимназијата — — — — —	321	Закон за изменување и дополнување на Законот за здравствено осигурување на земјоделците — — — — —
121. Указ за прогласување на Законот за установите за претшколско воспитување —	330	126. Указ за прогласување на Законот за надоместокот на трошоците и штетите на противпожарните единици што учествуваат во гаснење на пожари или спасување на подрачје на други општини — —
Закон за установите за претшколско воспитување — — — — —	331	Закон за надоместокот на трошоците и штетите на противпожарните единици што учествуваат во гаснење на пожари или спасување на подрачје на други општини — — — — —
122. Указ за прогласување на Законот за високото школство во Социјалистичка Република Македонија — — — — —	333	127. Указ за прогласување на Законот за усогласување на прописите за одделни установи основани од републичките органи — — — — —
Закон за високото школство во Социјалистичка Република Македонија — —	337	Закон за усогласување на прописите за одделни установи основани од републичките органи — — — — —
123. Указ за прогласување на Законот за социјални установи — — — — —	352	128. Указ за прогласување на Законот за престанок на важењето на Законот за доброволните противпожарни друштва и одделни прописи од областа на противпожарната заштита — — —
Закон за социјални установи — — — — —	352	Закон за престанок на важењето на Законот за доброволните противпожарни друштва и одделни прописи од областа на противпожарната заштита — — —
124. Указ за прогласување на Законот за изменување и дополнување на Законот за Републичкиот фонд за истражувачки работи во рударството — — — — —	356	129. Указ за прогласување на Законот за изменување на Законот за уредување и користење на градското земјиште — —
Закон за изменување и дополнување на Законот за Републичкиот фонд за истражувачки работи во рударството — — —	356	Закон за изменување на Законот за уредување и користење на градското земјиште — — — — —
125. Указ за прогласување на Законот за изменување и дополнување на Законот за		130. Указ за прогласување на Законот за дополнување на Законот за аграрна реформа и колонизација на територијата на Народна Република Македонија —
		Закон за дополнување на Законот за аграрна реформа и колонизација на територијата на Народна Република Македонија — — — — —
		131. Указ за прогласување на Законот за изменување и дополнување на Законот за управување и располагање со средствата на заедничките резерви на стопанските организации — — — — —
		Закон за изменување и дополнување на Законот за управување и располагање со средствата на заедничките резерви на стопанските организации — — — — —
		132. Указ за прогласување на Законот за изменување и дополнување на Законот за патишта — — — — —
		Закон за изменување и дополнување на Законот за патишта — — — — —
		133. Указ за прогласување на Законот за изменување на Законот за распределба на средствата наменети за јавни патишта —
		Закон за изменување на Законот за распределба на средствата наменети за јавни патишта — — — — —
		134. Указ за прогласување на Законот за мерилата за распределба на приходите за патишта од бензин и плинско масло —
		Закон за мерилата за распределба на приходите за патишта од бензин и плинско масло — — — — —